

ООУ "КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ" - СКОПЈЕ



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**за работата на ООУ „Коле Неделковски“ -
Скопје**

во учебната 2018 / 2019 година



Скопје, 2019 година

Содржина

1. Вовед	3
2. Лична карта на училиштето.....	4
3. Мисија и визија	11
4. Веќе научено/стекнати искуства.....	12
5.. Подрачја на промени, приоритети.....	12
6. Календар за работа.....	14
7. Настава.....	17
8. Оценување на учениците.....	35
9. Воннаставни активности	40
10. Ученички натпревари	42
11. Општествено хуманитарна работа - активности.....	45
12. Грижа за здравјето на учениците.....	46
13. Училишна клима и односи во училиштето.....	47
14. Професионален развој на образовниот кадар	48
15. Вклученост на семејството во училиштето	49
16. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето.....	49

Прилози

1. Организација на воспитно - образовниот процес.....	51
1.1 Работа на директорот	51
1.2 Работа на училишниот педагог	56
1.3 Работа на училишниот психолог	60
1.4 Работа на училишната библиотека.....	65
1.5 Работа на училишниот одбор	69
1.6 Работа на Советот на родители.....	71
1.7 Работа на Наставничкиот совет.....	73
1.8 Работа на стручните активи	78
1.9 Ученички екскурзии.....	84
1.10 Работа на ученичката заедница.....	88

1. 11	Професионална ориентација на учениците.....	89
2.	Годишен извештај за реализирани активности од програмата за антикорупциска едукација на учениците.....	92
3.	Годишен извештај од реализираните активности од проектот “Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем”	92
4.	Годишен извештај од реализираните активности од проектот „Меѓуетничка интеграција во македонскиот образовен систем“.....	110
5.	План за заштита и спасување од природни катастрофи и незгоди.....	115

1. Вовед

Општинското основно училиште „Коле Неделковски“ – Скопје е централно училиште.

Учебната 2018/2019 година започна на 3 септември со свеченост по повод приемот на првачињата.

Врз основа на планираната воспитно-образовна работа предвидена во Годишната програма се изработува и Годишниот извештај за работата на училиштето за учебната 2018/2019 год.

2. Лична карта на училиштето

2.1 Општи податоци за училиштето

Име на училиштето	ООУ „Коле Неделковски“
Адреса, општина, место	Ул. „Антоние Грубишиќ“ бр. 8, Центар, Скопје
Телефон	02 3117-759
Фах	02 3117-759
Е-маил	oukolenedelkovski@yahoo.com
Основано од	Народен одбор на општина „Идадија“
Верификација- број на актот	21150
Година на верификација	28.12.1957
Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик
Година на изградба	1958 год.
Тип на градба	цврста градба
Површена на објектот	2379 м2
Површина на училшниот двор	2167 м2
Површина на спортски терени и игралишта	680 м2
Училиштето работи во смена	една смена

Начин на загревање на училиштето	централно греење
Број на одделенија	9
Број на паралелки	22
Број на смени	една


2.2 Просторни услови за работа на училиштето

Вкупен број на училишни згради	1
Број на подрачни училишта	/
Бруто површина	5226 м2
Нето површина	2379 м2
Број на спортски терени	2
Број на катови	приземје и 2 ката
Број на училници	20
Број на помошни простории	5
Училишна библиотека	1
Начин на загревање на училиштето	централно греење

2.3 Материјално - технички услови

<p>Материјално технички услови</p>	<p>Училиштето располага со:</p> <ul style="list-style-type: none">- кабинет по информатика (1 сервер, 30 персонални компјутери, 1 LCD проектор, 3 ласерски печатачи, 1 LCDтелевизор, 1 лаптоп) во 6 училници (170 монитори-терминали, 22 компјутери, 76 компјутерски маси и 152 столчиња)- 6 LCD проектори; 40 лаптопи(мали) за наставниците; 3 фотокопира; 4 графоскопи; 134 мали ученички лаптопи за одделенска настава; 5 ормани за полнење на ученичките лаптопи; 5 рутери за безжичен интернет, 1 лаптоп за наставници и 1 интерактивна табла.- 5 персонални компјутери за администрација- разглас во сите училници- 1 фотоапарат- 2 лаптоп компјутери за администрација- 3 телевизора- 3 озонери- 30 микробита за предметна настава
---	---

2.4 Мапа на училиштето



2.5 Структура на училиштето

Членови на училиштен одбор (име и презиме)	Ред.бр.	Име и презиме	
	1	Филип Стојковиќ – Наставнички совет	
	2	Славица Алексова - Наставнички совет	
	3	Ивона Димова - Наставнички совет	
	4	Гоце Тодоров – Совет на родители	
	5	Томислав Стамболиќ - Совет на родители	
	6	Даниела Ивановска – Совет на родители	
	7	Љиљана Савовска – Локална самоуправа	
	8	Ристе Србиновски – Локална самоуправа	
	9	Маја Борозан – МОН	
Членови на совет на родители (име и презиме)	Ред.бр.	Име и презиме	Паралелка
	1	Гултен Мустафа	I-а
	2	Љупка Гуровска	I-б
	3	Анета Николова	I-в
	4	Томислав Стамболиќ	II-а
	5	Милена Милошевска	II-б
	6	Ирена Димитровска	II-в
	7	Марија Богоевска	III-а
	8	Катерина Хаџи-Иљоска Спировска	III-б
	9	Зоран Младеновски	III-в
	10	Трајче Малиновски	IV-а
	11	Мирјана Димитриевска	IV-б
	12	Наташа П.Блажевска	V-а
	13	Фросина Карловиц	V-б
	14	Димитар Дика	VI-а
	15	Силвана Ј. Стојчетовиќ	VI-б
16	Јован Пешевски	VI-в	

	17	Маја Герасимовска	VII-a
	18	Гоце Тодоров	VII-б
	19	Данијела Ј. Ивановска	VIII-a
	20	Божо Лазетиќ	VIII-б
	21	Горан Андоновски	IX-a
	22	Бранкица Булукова	IX-б
Стручни активи (видови)	<ul style="list-style-type: none"> - Стручен актив на оделенска настава, - Стручен актив на природнагрупа предмети, - Стручен актив на општествена група предмети 		
Одделенски совети (број на наставници)	<ul style="list-style-type: none"> - Совет на одделенска настава - 24 наставници, - Совет на предметна настава - 17 наставници 		
Членови на ученичка заедница (број на ученици)	18		

2.6 Наставен и ненаставен кадар

Одд.	вкупно	Етничка и полова структура на вработените									
		Македонци		Албанци		Турци		Роми		Други	
		м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж
Број на вработени	54	7	47								
Број на наставен кадар	41	4	37								
Број на стручни соработници	3	/	3								
Административни работници	1	/	1								
Техничка служба	7	2	5								
Директор	1	/	1								

2.7 Степен на образование на вработени

Образование	Број на вработени
Високо образование	40
Виша стручна спрема	5
Средно образование	9
Основно образование	/

2.8 Старосна структура на вработени

Години	Број на вработени
20-30	1
31-40	16
41-50	15
51-60	18
61-пензија	4

2.9 Ученици

Одд.	Бр. на паралелки	Бр. на ученици	Етничка и родова структура на учениците									
			Македонци		Албанци		Турци		Роми		други	
			м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж
I	3	70	35	34								1
II	3	85	36	47								2
III	3	83	41	42								
IV	2	68	26	42								
V	2	67	31	36								
I – V	13	373	169	201								3
VI	3	84	39	45								
VII	2	64	37	27								
VIII	2	64	31	32							1	
IX	2	60	25	34								1
VI–IX	9	272	132	138							1	1
I – IX	22	645	301	339							1	4

2.10 Наставен јазик

	Наставен јазик-македонски	Наставен јазик-албански	Наставен јазик-турски	Наставен јазик-српски
Број на паралелки	22			
Број на ученици	645			
Број на наставници	41			

3. Мисија и визија

МИСИЈА

Го поттикнуваме индивидуалниот развој на учениците и наставниците, го негуваме меѓусебното разбирање и почитување, ја развиваме свеста за правдата, одговорностите и за потребите од постојано надградување.

ВИЗИЈА

Ќе се стремиме нашето училиште да биде пријатно и безбедно место за престој и работа во кое со задоволство ќе доаѓаат учениците и наставниците. Наставата во него ќе биде современа, ефикасна, квалитетна и прилагодена на потребите и интересите на учениците и наставниците.

4. Веќе научно/стекнати искуства

Силни страни на училиштето се:

- Високи постигања на учениците во наставата и воннаставните активности;
- Учество на ученички натпревари;
- Училиштето поддржува политика за штедење на топлинска и електрична енергија;
- Висок степен на транспарентност при планирањето и трошењето на финансиските средства а согласно со приоритетите и образовните цели на училиштето;
- Активен совет на родители (реализатори на базари по разни поводи за собирање на сретства наменети за подобрување на услови во училиштето)
- Голем број на слободни ученички и воннаставни активности, застапени според интересите на учениците;
- Реализација на Проект за рано изучување на Германски јазик за учениците од I-V одделение;
- Редовна контрола на храната во училишната кујна;
- Добра сефкупна грижа за здравјето на учениците и вработените;
- Има изготвен елаборат од овластена фирма за Безбедност и проценка на ризик на вработените во кој исцрпно се наведени сите извршени мерења и процедури;
- Вграден филтер на главниот довод за филтрирање на водата во училиштето;
- Добра и отворена соработка со родителите;
- Почитување на правата на децата;
- Примерно поведење на учениците;
- Негување на мултикултурализмот;
- Прочистувачи на воздух.

5. Подрачја на промени, приоритети

Во Годишната програма на ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје за учебната 2018/2019 год. како приоритети и цели беа поставени:

1. Проширување на училиштето со кабинетски (училишен) простор
2. Опременост на фискултурната сала со реквизити

Од наведените приоритети, се реализира вториот т.е. фискултурната сала беше опремена со спортски реквизити од страна на Општина Центар.

5.1 Интервенции направени во училиштето во учебната 2018/2019

Во текот на учебната 2018/19 год. во ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје направени се следниве интервенции:

1. Инфраструктурни интервенции во училишната зграда:

- варосување на сите ходници, фасадата, тоалетите, канцелариски простор и 3 училници
- промена на прозори во канцелариските простории
- поставување на венецијанер ролетни во канцелариските простории
- поставување на канти за отпадок во училишниот двор – Општина Центар
- замена на стари со нови чешми (10) и 3 умивалници во тоалетите
- промена на старите со нови филтри на главните вентили за
- полнење на ПП апарати
- набавена е машина за перење

2. Интервенции за потребите на наставата

- набавка на столчиња и клупи во 3 училници (за учениците од 1-во одделение)
- набавка на 3 табли
- набавка на 4 грејни тела (панелки)
- озонер во една училница
- шкафчиња за учници во 1-а и 6-а одд.
- 2 ЦД плеери за наставата по англиски и германски јазик
- 1 компјутер за администрација
- канцелариски столчиња
- канти за отпадоци во сите училници
- набавка на столчиња во училишната кујна
- набавка на 2 ласерски принтери со фотокопир за потребите на училиштето
- 5 персонални компјутери – донација од Комерцијална Банка
- 2 коша (Табла и обрач со мрежа) – донација од Илирика – Инвестементс – АД

6. Календар за работа

Календар за организација и работа на ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје за учебната 2018/19 година

Месец	Денови						
	П	В	С	Ч	П	С	Н
Септември 2018						1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30

8^{ми} Септември - Ден на Независноста на Р.М

Месец	Денови						
	П	В	С	Ч	П	С	Н
Октомври 2018							
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

11 Октомври - Ден на Востанието на македонскиот народ
23 Октомври- Ден на Македонската револуционерна борба

Месец	Денови						
	П	В	С	Ч	П	С	Н
Ноември 2018				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30		

Месец	Денови						
	П	В	С	Ч	П	С	Н
Декември 2018						1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

8^{ми} Декември – Св.Климент Охридски

Месец	Денови						
	П	В	С	Ч	П	С	Н
Јануари 2019		1	2	3	4	5	7
	7	8	9	10	11	12	14
	14	15	16	17	18	19	21
	21	22	23	24	25	26	28
	28	29	30	31			

1 Јануари – Нова година
19 Јануари- Богојавление-верски празник
1.01.2019-18.01.2019– Зимски одмор заучениците
22 Јануари-Почеток на второ полугодие

Месец	Денови						
	П	В	С	Ч	П	С	Н
Февруари 2019					1	2	3
	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28			

Месец	Денови						
	П	В	С	Ч	П	С	Н
Март 2019					1	2	3
	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31

Месец	Денови						
	П	В	С	Ч	П	С	Н
Април 2019	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30					

26 Април-Велики петок– верски празник
29 Април-Велигден– верски празник

Месец	Денови						
	П	В	С	Ч	П	С	Н
Мај 2019			1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31		

1 Мај- Ден на трудот
24 Мај - Ден на словенските просветители

Месец	Денови						
	П	В	С	Ч	П	С	Н
Јуни 2019						1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10						
	Од 11 Јуни започнува летниот одмор за учениците						

4 Јуни –Рамазан Бајрам

Месеци	Број на работни денови					
	П	В	С	Ч	П	Вкупно
Септември	4	4	4	4	4	20
Октомври	5	4	5	3	4	21
Ноември	4	4	4	5	5	22
Декември	5	4	4	4	4	21
Вкупно	18	16	17	16	17	84

Работни денови во прво полугодие- 84

Работни денови во второ полугодие- 96

Вкупно работни денови во учебната година - 180

Месеци	Број на работни денови					
	П	В	С	Ч	П	Вкупно
јануари	2	2	2	2	1	9
февруари	4	4	4	4	4	20
март	4	4	4	4	5	21
април	4	5	4	4	3	20
мај	4	4	4	5	4	21
јуни	2	0	1	1	1	5
вкупно	20	19	19	20	18	96
Цела година	38	35	36	36	35	180

- Еколошки календар

5 март	Светски ден за заштеда на енергија	Изработка на паноа и сиден весник
22 март	Светски ден за заштеда на водите	Изработка на паноа
7 април	Светски ден на здравјето	Разглас уредување на училишен хол
22 април	Светски ден на планетата	Уредување на училишен хол
15 мај	Светски ден за заштита на климата	Разглас и сиден весник
31 мај	Светски ден против пушењето хол	Разглас , пано ,уредување на училишен хол
5 јуни	Светски ден за заштита на животната средина (шишиња)	Собирна акција (хартија, пластични
16 септември	Светски ден за заштита на озонската обвивка	Разглас,ликовен хепенинг
22 септември	Меѓународен ден без автомобили велосипеди	Пано ,еколошки активности ,возење на
08 октомври	Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата и еколошки активности	Собирна акција
15 октомври	Меѓународен ден на пешаците	Пано и разглас
16 октомври	Меѓународен ден на храната	Еколошки активности и пано
Книга на соопштение и еколошки активности,уредување на училишен двор		
Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на една учебна година книга на соопштение, базар, хепенинг		
Ајде Македонија- ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република Македонија		

7. Настава

ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје оваа учебна година работи во една смена за сите паралелки од одделенска и предметна настава.

Наставните планови и програми беа навремено изготвени од страна на наставниот кадар според Законот за основно образование и Концепцијата за деветгодишно образование.

Според програмските документи наставата во училиштето се реализира според следниве воспитно-образовни подрачја:

* Задолжителна настава

Задолжителната настава се реализираше во една смена, за сите ученици од I до IX одд. кои беа распределени во 22 паралелки и тоа I – IV одделение целодневна настава – 11 паралелки, во V одделение класична настава – 2 паралелки и од VI – IX одделение предметна настава – 9 паралелки. Наставата започнува од 8:00 часот. Секој час трае 40 минути. По реализирање на вториот час, учениците и наставниците имаат одмор од 20 минути и помеѓу секој час одмор од 5 минути.

Целодневната настава има посебен ред на одржување на часовите поради времето за појадок и ручек.

Распоред на звонење за часовите

Час	време
1 час	8:00 – 8:40
2 час	8:45 – 9:25
3 час	9:45 – 10:25
4 час	10:30 – 11:10
5 час	11:15 – 11:55
6 час	12:00 – 12:40
7 час	12:45 – 13:25

Наставата се реализира во различни простории и тоа во : 17 класични училници, 3 кабинети и 1 фискултурна сала. Од нив 2 училници од предметна настава се опремени со компјутери, а во 5 училници од одделенска настава има детски лаптопи и во 1 училница има интерактивна табла.

* Изборна настава по одделни наставни предмети

- Творештво во IV и V одделение
- Етика на религии во VI одделение
- Истражување на родниот крај во VII одделение
- Вештини на живеење во VII одделение
- Танци и народни ора во VIII одделение

- Проекти од ликовната уметност во IХодделение
- Проекти од музичката уметност во IХодделение

* **Дополнителна настава**

* **Додатна настава**

* **Слободни активности**

* **Опременост со учебници во учебната 2018/19 год.**

Целосно опремени со учебници се 1-во, 2-ро, 3-то и 5-то одд.

Учебници кои недостасуваат:

4-то одд – општество;

6-то одд – македонски јазик (12), етика на религии (8), англиски јазик, историја, географија, техничко образование, музичко образование, физичко и здравствено образование, ликовно образование (32), информатика нема издадено учебник;

7-мо, 8-мо и 9-то одд. – географија нема издадено учебник.

**Преглед на вработени во ООУ „Коле Неделковски“ за
учебната 2018/2019 год**

Администрација

ред бр.	име и презиме	работно место	степен на образование	статус
1	Светлана Масларевска	директор	ВСС	Неопределено
2	Билјана Јованова	педагог	ВСС	Неопределено
3	Лилјана Алексовска	секретар	ССС	Неопределено
4	Весна Трајковска	библиотекар	ВСС	Неопределено
5	Марија Т. Блажевска	психолог	ВСС	Определено

Наставен кадар

**Преглед на одделенските наставници по паралелки во учебната
2018/19 год.**

ред бр.	име и презиме	одделе ние	вид на настава	степен на образование	Статус
1	Јулијана Тричковска	прво	целодневна настава	ВСС	Неопределено
2	Кристина Ристовска			ВСС	Неопределено
3	Верица Блажевска			ВСС	Определено
4	Александра Тодорова			ВСС	Определено
5	Ана Блажевска			ВСС	Неопределено
6	Билјана Димова			ВСС	Определено
7	Милена Кузмановска	второ	целодневна настава	ВСС	Неопределено
8	Тина Лазаровска			ВСС	Неопределено
9	Катерина Петковска			ВСС	Неопределено
10	Симона Симоновска			ВСС	Определено
11	Билјана Стојановска			ВСС	Определено
12	Анела Атанасовска			ВСС	Неопределено
13	Сузана Бачовска	трето	целодневна настава	ВПШ	Неопределено
14	Ангелина Кочева			ВСС	Неопределено
15	Нада Цуцулова			ВПШ	Неопределено
16	Певица Павлова			ВПШ	Неопределено
17	Анета Алексовска			ВСС	Неопределено
18	Мargarита Бошковска			ВСС	Неопределено
19	Сузана Петрова	четврто	целодневна настава	ВСС	Неопределено
20	Мирјана Настевска			ВСС	Неопределено
21	Розе Нушкова			ВСС	Неопределено
22	Слободанка Гочева			ВСС	Неопределено
23	Светлана Блажевска	петто	класична настава	ВСС	Неопределено
24	Љупка Андреева			ВСС	Неопределено

Преглед на наставници во предметна настава во учебната 2018/19 год.

ред бр.	име и презиме	наставен предмет	фонд на часови	степен на образование	Статус
1	Еуридика Глигорова-Гоља	македонски јазик	20+1	ВСС	Неопределено
2	Радмила И. Стојановска	македонски јазик	16+4+1	ВСС	Неопределено
3	Анета Чупеска	англиски јазик	21	ВСС	Неопределено
4	Јасмина Чичкариќ	англиски јазик	21	ВСС	Неопределено
5	Јасмина Сених	англиски јазик	18	ВСС	Неопределено
6	Ивона Димова	германски јазик	20+1	ВСС	Неопределено
7	Лена Стојановска	математика	20+1	ВПШ	Неопределено
8	Викторија Илиевска	математика, физика	19+2	ВСС	Неопределено
9	Филип Стојковиќ	историја, граѓанско образование	18+2+1	ВСС	Неопределено
10	Виолета Јаноска	географија, истражување на родниот крај	18+4	ВСС	Неопределено
11	Тодорка Несторовска	биологија, природни науки	12+8+1	ВСС	Неопределено
12	Славица Алексова	хемија, природни науки	8+2+1	ВСС	Неопределено
13	Бранислав Ристески	музичкообразование танци и народни ора, проекти од муз. уметн., хор и оркестар	9+4+2+6	ВСС	Определено
14	Драги Јаневски	физичко образование	21+1	ВПШ	Неопределено
15	Лилјана Савиќ	ликовно образ., проекти од ликовната уметност	9+2	ВСС	Неопределено
16	Валентина Зорчец	информатика, иновации	8+2+1	ВСС	Неопределено
17	Воислав Гушевски	проект “Рано изучување на германскиот јазик”	15	ВСС	Определено

Преглед на наставници во предметна настава што дополнуваат фонд на часови во други училишта

ред бр.	име и презиме	наставен предмет	училиште во кое дополнува	фонд на часови	степен на образов.
1	Лилјана Савиќ	ликовно образование	ООУ “Гоце Делчев”	9	ВСС
2	Валентина Зорчец	информатика	ООУ “Ј.Х.Песталоци”	9	ВСС
3	Јасмина Сених	англиски јазик	ООУ “Гоце Делчев”	2	ВСС
4	Славица Алексова	хемија	ООУ “Ј.Х.Песталоци”	10	ВСС
5	Воислав Гушевски	германски јазик	ООУ “ Св. Кирил и Методиј	4	ВСС

Преглед на наставници во предметна настава што доаѓаат од други училишта

ред бр.	име и презиме	наставен предмет	училиште од кое доаѓа	фонд на часови	степен на образов.
1	Ирена Попова	физичко образование	ООУ “Кочо Рацин”	6	ВСС
2	Ружа Стојковиќ	етика во религиите	ООУ “11 Октомври”	6	ВСС
4	Билјана Георгиевска	етика, граѓанско образование	ООУ “Димитар Миладинов”	2+2	ВСС
5	Билјана Наумчевска	техничко образование	ООУ “Ј.Х.Песталоци”	7	ВСС
6	Фросина Мантева	физика	ООУ “11 Октомври”	6	ВСС

Технички персонал

ред бр.	име и презиме	работно место	степен на образование	статус
1	Никола Пападинов	хаусмајстор	ССС	Неопределено
2	Златко Димовски	хигиеничар	ССС	Неопределено
3	Марија Саздовска	хигиеничар	ССС	Неопределено
4	Сузана Михајлова	хигиеничар	ССС	Неопределено
5	Љубица Колчева	хигиеничар	ССС	Неопределено
6	Мартина Груевска	хигиеничар	ССС	Неопределено
7	Жанета Димишковска	хигиеничар	ССС	Неопределено
8	Зоран Симоновски	чувар	ССС	Неопределено

**Табеларен приказ за реализација на наставата
во учебната 2018/2019 од I – IX одделение**

Прво одделение

Наставни предмети	Планирани часови	Реализирани часови	Нереализирани часови
Македонски јазик	216	216	/
Математика	180	180	/
Природни науки	72	72	/
Музичко образование	72	72	/
Ликовно образование	72	72	/
Физичко и здрав. образ.	108	108	/
Англиски јазик	72	72	/
Општество	36	36	/
Рано изучување на герман. јазик	36	36	/

Второ одделение

Наставни предмети	Планирани часови	Реализирани часови	Нереализирани часови
Македонски јазик	216	216	/
Математика	180	180	/
Природни науки	72	72	/
Ликовно образование	72	72	/
Музичко образование	72	72	/
Физичко и здрав. образ.	108	108	/
Англиски јазик	72	72	/
Општество	36	36	/
Рано изучување на герман. јазик	36	36	/

Трето одделение

Наставни предмети	Планирани часови	Реализирани часови	Нереализирани часови
Македонски јазик	216	216	/
Математика	180	180	/
Природни науки	72	72	/
Музичко образование	72	72	/
Ликовно образование	72	72	/
Физичко и здрав. образ.	108	108	/
Англиски јазик	72	72	/
Општество	36	36	/
Рано изучување на герман. Јазик	36	36	/
Работа со компј. и осн.на програмирање	72	72	/

Четврто одделение

Наставни предмети	Планирани часови	Реализирани часови	Нереализирани часови
Македонски јазик	180	180	/
Математика	180	180	/
Природо	72	72	/
Општество	72	72	/
Техничко образование	36	36	/
Физичко и здрав. образ.	108	108	/
Музичко образование	72	72	/
Ликовно образование	72	72	/
Англиски јазик	108	108	/
Рано изучување на герман. јазик	72	72	/

Работа со компј. и осн.на програмирање	72	72	/
--	----	----	---

Петто одделение

Наставни предмети	Планирани часови	Реализирани часови	Нереализирани часови
Македонски јазик	180	180	/
Математика	180	180	/
Природни науки	72	72	/
Општество	72	72	/
Ликовно образование	72	72	/
Физичко и здрав. образ.	108	108	/
Музичко образование	72	72	/
Англиски јазик	108	108	/
Техничко образование	72	72	/
Рано изучување на герман. јазик	72	72	/
Работа со компј. и осн.на програмирање	72	72	/

Шестто одделение

Наставни предмети	Планирани часови	Реализирани часови	Нереализирани часови
Македонски јазик	145	145	/
Англиски јазик	108	108	/
Германски јазик	72	72	/
Математика	180	180	/
Историја	72	72	/
Природни науки	74	74	/
Географија	72	72	/

Техничко образование	36	36	/
Ликовно образование	38	38	/
Музичко образование	36	36	/
Физичко и здрав. образ.	108	108	/
Информатика	72	72	/

Седмо одделение

Наставни предмети	Планирани часови	Реализирани часови	Нереализирани часови
Македонски јазик	144	144	/
Англиски јазик	108	108	/
Германски јазик	72	72	/
Математика	144	144	/
Историја	72	72	/
Географија	72	72	/
Биологија	72	72	/
Ликовно образование	36	36	/
Музичко образование	36	36	/
Физичко и здрав. образ.	108	108	/
Информатика	36	36	/
Етика	36	36	/

Осмо одделение

Наставни предмети	Планирани часови	Реализирани часови	Нереализирани часови
Македонски јазик	144	144	/
Англиски јазик	108	108	/

Германски јазик	72	72	/
Математика	144	144	/
Историја	72	72	/
Географија	72	72	/
Граѓанска култура	36	36	/
Биологија	72	72	/
Физика	72	72	/
Хемија	72	72	/
Ликовно образование	36	36	/
Музичко образование	36	36	/
Физичко и здрав. образ.	108	108	/

Деветто одделение

Наставни предмети	Планирани часови	Реализирани часови	Нереализирани часови
Македонски јазик	144	144	/
Англиски јазик	108	108	/
Германски јазик	72	72	/
Математика	144	144	/
Историја	72	72	/
Географија	72	72	/
Граѓанска култура	36	36	/
Биологија	72	72	/
Хемија	72	72	/
Физика	72	72	/
Ликовно образование	36	36	/

Музичко образование	36	36	/
Физичко и здрав. образ.	108	108	/
Иновации	36	36	/

*** Изборни предмети**

На крајот на учебната 2017/18 год. се спроведе анкета меѓу учениците за избор на изборен предмет кој ќе се изучува во учебната 2018/19 год.

Анкетните листови содржеа по три изборни предмети од кои секој ученик требаше да заокружи по еден, а потоа анкетниот лист потпишан од родител да се достави до училишниот педагог.

Врз основа на добиените резултати од спроведената анкета, во учебната 2018/19 год. во нашето училиште се реализираше настава по следниве изборни предмети:

Наставни предмети	Одделение	Планирани часови	Реализирани часови
Творештво	IV и V	36	36
Етика на религии	VI	72	72
Истражување на родниот крај	VII	72	72
Вештини на живеење	VII	72	72
Танци и народни ора	VIII	72	72
Проекти од музичката уметност	IX	72	72
Проекти од ликовната уметност	IX	72	72

*** Дополнителна и додатна настава**

Со почетокот на учебната 2018/19 год. и изработката на Годишните планирања на наставниците за нивната работа по предметите кои ќе ги реализираат се изработија и Годишната програма за дополнителна и Годишната програма за додатна настава а распоредот за нивна реализација беше доставен до 20 септември 2018 год. до МОН, Општина Центар и воедно истакнат на огласната табла во училиштето.

Дополнителна настава

Дополнителната настава во учебната 2018/19 се организираше за ученици кои покажаа послаби резултати во учењето и на кои им беше потребна помош. При реализирање на дополнителната настава за овие ученици се користеа приспособени форми и методи за полесно совладување на обработените содржини. Родителите на сите ученици кои посетуваа дополнителна настава беа редовно информирани за обврската за присуство. Секој наставник воедно водеше евиденција за присуство на учениците.

Одделенска настава

Одделение	Планирани часови	Реализирани часови	Број на ученици
II	36	36	23
III	36	36	30
IV	36	36	34
V	36	36	30-33

Предметна настава

Наставни предмети	Одделение	Планирани часови	Реализирани часови	Број на ученици
Македонски јазик	VI, VIII, IX	6-8	8	18
Македонски јазик	VI, VII, VIII	21	21	13
Англиски јазик	VI, VII, VIII, IX	36	20	8
Англиски јазик	VI, IX	18	8	8
Хемија	VIII, IX	29	29	17
Физика	VIII	/	/	/
Физика	VIII, IX	10	6	3
Информатика и Иновации	VI, VII, IX	14	14	8
Математика	VI, IX	19	19	25
Математика	VI, VIII, IX	18	18	35
Историја	VI, VII, VIII, IX	24	8	8

Германски јазик	VI,VII,VIII,IX	24	24	27
Ликовно образование	VI,VII,VIII,IX	18	10	1
Географија	VI,VII,VIII,IX	18	9	11
Музичко образование	VI,VII,VIII,IX	5	/	/
Биологија	VII,VIII,IX	24	24	6
Техничко образование	V,VI	16	10	6

*** Додатна настава**

Додатна настава се организираше за ученици кои покажа значителни резултати по одредени предмети а воедно постигнатите резултати беа поткрепени со учество на натпревари и освоени награди.

Одделенска настава

Одделение	Планирани часови	Реализирани часови	Број на ученици
II	36	36	23
III	36	36	30
IV	36	36	34
V	36	36	30-33

Предметна настава

Наставни предмети	Одделение	Планирани часови	Реализирани часови	Број на ученици
Математика	VII,VIII,IX	18	18	14
Математика	VI,IX	21	21	18
Македонски јазик	VI,VIII,IX	6-8	5	7
Македонски јазик	VI,VII,VIII	/	/	/
Англиски јазик	VI,VII,VIII,IX	36	20	5
Англиски јазик	VI,IX	18	6	8
Германски јазик	VI,VII,VIII,IX	24	24	20

Биологија	VII,VIII,IX	24	24	5
Географија	VI,VII,VIII,IX	18	9	7
Историја	VI,VII,VIII,IX	24	6	8
Хемија	VIII,IX	22	22	17
Физика	VIII	11	11	8
Физика	VIII,IX	10	7	3
Информатика и Иновации	VI,VII,IX	13	13	13
Ликовно образование	VI,VII,VIII,IX	18	15	15
Музичко обр.	VI,VII,VIII,IX	5	/	/
Техничко образование	V,VI	16	15	8

* Проекти кои се реализираат во училиштето

Континуирано веќе неколку учебни години па така и оваа учебна година нашето училиште е вклучено во следниве проекти:

- Проект “ Компјутер за секое дете “
- Носител на проектот : Влада на РМ, МОН
- Проект „Рано изучување на германскиот јазик“ од I – V одд.
- Носител на проектот : МОН, Гете-институт, БРО.

Гете институтот го организираше испитот кој се одржува секоја година со цел евалвација на проектот „Германски јазик од прво одделение“. На 18.12.2017 год. се одржа писмениот и усниот испит на примерок од случајно избрани 34 ученици од 6-то одделение. Резултатите ќе бидат познати во второто полугодие. Испитот го водеа испитувачи од Гете институтот од Скопје.

- Проект “ Стандарди за оценување “
- Носител на проектот: USAID
- Проект “ Интеграција на еколошката едукација во
Македонскиот образовен систем “
- Носител на проектот: МОН, Здружение на граѓани ОХО и Швајцарска агенција за развој
- Проект “ Меѓуетничка интеграција во образованието “
- Носител на проектот: МОН, USAID

Во второто полугодие од учебната 2018/19 год. беше објавена апликација компонента 3 : „Стимул за училиштата / Реновирање“. Нашето училиште врз основа на долгогодишна реализација на овој проект преку низа активности, аплицираше и беше избрано како едно од вкупно 197 апликанти. Паричниот

грант од 30000 \$ го добија само 12 училишта, при што ООУ „Коле Неделковски“ беше единствено училиште од Скопје кое го доби овој грант.

- Проект “ Образовни асистенти за физичко образование, спорт и здравје за учениците во одделенска настава “

Од 01.10.2018 год. овој проект се реализира во нашето училиште и е финансиран од Општина Центар во соработка со ФФК и истиот се реализира преку ангажирани асистенти.

За истиот постои Меморандум за соработка меѓу Општина Центар и ФФК.

Овој проект се реализира во нашето училиште со следнава динамика:

- во 1-во и 2-ро одд. со 1 час неделно;
- во 3-то, 4-то и 5-то одд. со 2 часа неделно.

Во текот на учебната 2018/19 год. истиот е успешно реализиран и има голем интерес од страна на учениците

- Проект “ Училишта на 21^{от} век “

- Носител на проектот: Британски Совет, МОН

Целта на овој проект е да се зајакнат вештините за критичко размислување и решавање проблеми, како и подобрување на дигиталните вештини на учениците со помош на микробит уреди (30).

- Проект “ Учење преку правење – Да ти можеш “ – ученици од V и VIII одд.

- Носител на проектот: Светска банка, МОН

- Проект “ Предизвик за млади истражувачи “

- Носител на проектот: Фонд за иновации и технолошки развој, МОН

Учениците од VIII одд. и нивните ментори / наставници аплицираа со свој проект под наслов „Дали е се така како што изгледа“ при што добија грант во парична вредност која ќе биде одредена со потпишување на договор во месец август.

- Проект “ SELFIE процес “

- Носител на проектот: Европска комисија, Европска фондација, МОН

Целта на овој проект е иницијатива за вклучување на училиштата во процесот на саморефлексија за користење на дигиталната технологија. Преку користење на оваа алатка се обезбедуваат информации и можности како да се адаптираме на дигиталните промени.

*** Употреба на ИКТ во наставата**

Наставник	Наставен предмет	Број на часови предвидени за реализација на час со примена на ИКТ									
		септември	октомври	Ноември	декември	јануари	февруари	март	април	мај	јуни
Милена Кузмановска	Одделенска настава	14	18	14	14	10	23	25	26	25	4
Тина Лазаровска	Одделенска настава	14	18	14	14	10	23	25	26	25	4
Катерина Петковска	Одделенска настава	14	18	14	14	10	23	25	26	25	4
Симона Симоновска	Одделенска настава	14	18	14	14	10	23	25	26	25	4
Анела Атанасова	Одделенска настава	14	18	14	14	10	23	25	26	25	4
Билјана Стојановска	Одделенска настава	14	18	14	14	10	23	25	26	25	4
Пепица Павлова	Одделенска настава	19	26	24	30	8	25	29	25	18	4
Нада Цуцулова	Одделенска настава	19	26	24	30	8	25	29	25	18	4
Ангелина Кочева	Одделенска настава	19	26	24	30	8	25	29	25	18	4
Сузана Бачовска	Одделенска настава	19	26	24	30	8	25	29	25	18	4
Анета Ристовска	Одделенска настава	19	26	24	30	8	25	29	25	18	4
Маргарита Бошковска	Одделенска настава	19	26	24	30	8	25	29	25	18	4
Сузана Петрова	Одделенска настава	8	10	6	11	5	6	11	8	10	4
Мирјана Настевска	Одделенска настава	8	10	6	11	5	6	11	8	10	4
Розе Нушкова	Одделенска настава	8	10	6	11	5	6	11	8	10	4

Слободанка Гочева	Одделенска настава	8	10	6	11	5	6	11	8	10	4
Светлана Блажевска	Одделенска настава	6	6	6	6	3	6	6	6	6	3
Љупка Андреева	Одделенска настава	6	6	6	6	3	6	6	6	6	3
Еуридика Глигорова-Гоља	Македонски јазик	15	14	18	14	6	18	17	19	14	2
Радмила И. Стојановска	Македонски јазик	13	13	15	10	7	19	16	16	10	3
Анета Чупеска	Англиски јазик	12	16	16	16	12	12	16	12	12	/
Јасмина Чичкариќ	Англиски јазик	5	5	5	7	2	4	7	5	7	2
Јасмина Сених	Англиски јазик	6	6	6	6	6	6	6	6	6	/
Ивона Димова	Германски јазик	8	8	8	8	2	9	8	8	8	4
Лена Стојановска	Математика	4	4	4	4	2	4	4	4	4	/
Викторија Илиевска	Математика, Физика	9	12	11	7	3	9	8	11	10	4
Фросина Мантева	Физика	10	13	9	4	8	12	15	18	7	/
Филип Стојковиќ	Историја, Граѓ. образ.	9	9	10	10	9	9	9	10	10	/
Виолета Јаноска	Географија	5	7	7	5	3	4	10	10	5	4
Тодорка Несторовска	Биологија, Прир. Науки	10	13	18	3	5	9	9	7	8	5
Славица Алексова	Хемија, Прир. науки	9	7	6	5	2	8	5	1	4	1
Бранислав Ристески	Музичко образование.	1	2	5	4	3	11	5	4	5	/

Драги Јаневски	Физичко и здравствено образование	6	6	6	6	6	6	6	6	6	/
Лилјана Савиќ	Ликовно образование	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Валентина Зорчец	Иновации	1	1	2	1	/	1	2	1	1	/
Ирена Попова	Физичко и здравствено образование	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ружа Стојковиќ	Етика во религиите	1	2	1	2	3	2	2	2	2	/
Билјана Георгиева	Етика, Граф. образ.	/	1	/	1	/	/	/	1	1	/
Билјана Наумчевска	Техничко образование	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

8. Оценување на учениците

Оценувањето на постигнатиот успех на учениците во текот на учебната 2018/19 год. се реализира на следниов начин:

Прво и трето тромесечие

- * Описно оценување за учениците од I до VI одд.
- * Бројчано оценување за учениците од VII до IX одд.

Крај на прво полугодие и на учебната година

- * Описно оценување за учениците од I до III одд.
- * Бројчано оценување за учениците од IV до IX одд.

Оценувањето на учениците за учебната 2018/19 год. беше евидентирано во евидентните листови, дневникот за работа на паралелката, е-дневникот, матичните книги и свидетелства. Воедно се одржуваа и родителски средби на кои секој родител беше известен и задолжен да се потпише на евидентните листи за успехот и поведението на своето дете. За успехот и поведението родителите беа информирани и со „Приемен ден на родители“ кој се реализираше со наставниците кои предаваат од VI – IX одд. секој прв понеделник во месецот.

Успех и поведение на учениците

Во учебната 2018/2019 година во ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје, опфатени беа 645 ученици кои беа распределени во 22 паралелки од I – IX одделение. Од нив 373 ученика во 13 паралелки од I – V одделение и 272 ученика во 9 паралелки од VI – IX одделение.

* Бројна состојба на учениците

Одделение	Број на паралелки	Вкупен број на ученици	Број на женски
I	3	70	35
II	3	85	48
III	3	83	42
IV	2	68	42
V	2	67	36
I – V	13	373	204
VI	3	84	45
VII	2	64	27
VIII	2	64	32
IX	2	60	35
VI – IX	9	272	140
I – IX	22	645	343

*** Изостаноци на учениците на крајот од учебната 2018/2019 година**

Одд Вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Вкупно
Оправдани	3195	1070	2171	629	2224	3155	2905	3764	3995	23108
Неоправдани	/	/	/	/	/	32	55	31	81	199
Вкупно	3195	1070	2171	629	2224	3187	2960	3795	4076	23307

*** Поведение на учениците**

Сите 645 ученици од 1-во до 9-то одд. учебната 2018/19 год. ја завршија со примерно поведење. Еден ученик од 8-мо одд. поради чести отсуства од училиште со поднесено барање од родител полагаше класен испит.

Еден ученик од 8-мо одд. беше оставен на продолжителна настава по математика.

Ученикот Нино Наумовски од 8-б одд. доби стипендија за талентиран ученик од Општина Центар.

На Наставничкиот Совет одржан на 9.04.2019 год. ученикот Миа Чичкариќ од 9-б одд. беше избрана за талентиран ученик и беше парично наградена од Општина Центар. Наставниците Сузана Петрова – одделенски наставник и Лилјана Савиќ – предметен наставник беа избрани за најдобри наставници и беа парично наградени од Општина Центар.

Еден ученик од 5-то одд. кој е од социјално ранлива група доби парична помош од Општина Центар. За ученици на генерација беа избрани Нина Костадиновска 9-а одд. и Теа Димитриевска 9-б одд.

Преглед на успехот на крајот од учебната 2018/2019 година

Одделение	Број на ученици	Број на ученици според постигнатиот успех				Број на ученици со слаби оцени				Среден успех
		одлични	мн.добри	добри	доволни	со 1 сл	со 2 сл	повт. год.	неоценети	
I	70	Учениците се описно оценети								/
II	85									/
III	83									/
IV	68	67	1	/	/	/	/	/	/	4,98
V	67	66	1	/	/	/	/	/	/	4,98
IV-V	135	133	2	/	/	/	/	/	/	4,98
VI	84	78	6	/	/	/	/	/	/	4,78
VII	64	56	8	/	/	/	/	/	/	4,84
VIII	64	58	6	/	/	/	/	/	/	4,85
IX	60	56	4	/	/	/	/	/	/	4,89
VI – IX	272	248	24	/	/	/	/	/	/	4,84
IV –IX	407	381	26	/	/	/	/	/	/	4,88

Споредбени резултати за годишниот успех на учениците за трите последни учебни години 2016/17, 2017/18 и 2018/19 год.

2016/2017 год.

Одд.	Број на ученици	Одлични	Мн. Добри	Добри	Доволни	Со 1 слаба	Со 2 слаби	Средна оцена
I-III	Описно оценување							
IV	83	83	/	/	/	/	/	4,98
V	68	68	/	/	/	/	/	5,00
IV-V	151	151	/	/	/	/	/	4,99
VI	66	65	1	/	/	/	/	4,87
VII	62	54	7	1	/	/	/	4,80
VIII	59	50	8	1	/	/	/	4,60
IX	76	74	2	/	/	/	/	4,79
VI-IX	263	243	18	2	/	/	/	4,76
IV-IX	414	394	18	2	/	/	/	4,84

2017/2018 год.

Одд.	Број на ученици	Одлични	Мн. Добри	Добри	Доволни	Со 1 слаба	Со 2 слаби	Средна оцена
I-III	Описно оценување							
IV	68	68	/	/	/	/	/	4,98
V	85	85	/	/	/	/	/	4,99
IV-V	153	153	/	/	/	/	/	4,98
VI	68	65	3	/	/	/	/	4,90
VII	66	61	4	1	/	/	/	4,88
VIII	61	52	9	/	/	/	/	4,76
IX	58	54	4	/	/	/	/	4,90
VI-IX	253	252	20	1	/	/	/	4,86
IV-IX	406	385	20	1	/	/	/	4,90

2018/2019 год.

Одд.	Број на ученици	Одлични	Мн. Добри	Добри	Доволни	Со 1 слаба	Со 2 слаби	Неоц.	Средна оцена
I-III	Описно оценување								
IV	68	67	1	/	/	/	/	/	4,98
V	67	66	1	/	/	/	/	/	4,98
IV-V	135	133	2	/	/	/	/	/	4,98
VI	84	78	6	/	/	/	/	/	4,78
VII	64	56	8	/	/	/	/	/	4,84
VIII	64	58	6	/	/	/	/	/	4,85
IX	60	56	4	/	/	/	/	/	4,89
VI-IX	272	248	24	/	/	/	/	/	4,84
IV-IX	407	381	26	/	/	/	/	/	4,88

Споредбени резултати за направените изостаноци на крај за трите последни учебни години 2016/17, 2017/18 и 2018/19 год.

2016/2017 година

Одд Вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Вк.
Оправдани	1705	731	1529	1261	325	1769	3364	3246	4866	15550
Неоправдани	/	/	/	/	/	1	58	70	94	223
Вкупно	1705	731	1529	1261	325	1770	3422	3316	4960	15773

2017/2018 година

Одд Вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Вк.
Оправдани	590	2219	1019	1878	2890	2731	4243	3659	2775	22004
Неоправдани	/	/	/	/	/	32	32	111	84	259
Вкупно	590	2219	1019	1878	2890	2763	4275	3770	2859	22263

2018/2019 година

Одд Вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Вк.
Оправдани	3195	1070	2171	629	2224	3155	2905	3764	3995	23108
Неоправдани	/	/	/	/	/	32	55	31	81	199
Вкупно	3195	1070	2171	629	2224	3187	2960	3795	4076	23307

*** Самоевалуација на училиштето**

На Наставничкиот совет одржан на 20.02.2019 год. беше формиран тим за изработка на Самоевалуација за работата на училиштето за периодот 2017/2019 год. Целта на Самоевалуацијата е согледување на клучните јаки страни и надминување на слабите страни за реализација на воспитно-образовната работа.

Преглед на тимовите за евалуација на работата на училиштето

Ред. Бр.	Подрачје	Координатори на тимовите по подрачја
I.	Организација и реализација на настава и	Филип. Стојковиќ
II.	Постигања на учениците	Пепица Павловска
III.	Професионален развој на наставниот кадар	Маргарита Бошковска
IV.	Управување и раководење со училиштето	Розе Нушкова
V.	Комуникации и односи со јавноста	Мирјана Настевска

VI.	Училишна клима и култура	Јулијана. Тричковска
VII.	Соработка со родители	Катерина Петковска

Останатите вработени од наставниот кадар во училиштето се распределени пропорционално во секое од подрачјата на Самоевалуацијата.

9. Воннаставни активности

* Училишен спорт

Во рамките на воспитно-образовната работа во училиштето во учебната 2018/19 год. се формираа спортски тимови составени од ученици кои беа распределени според нивните афинитети и организирани од наставникот по физичко образование.

Беа формирани следниве тимови:

- кошарка
- ракомет
- фудбал
- одбојка

Учениците од ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје учествуваат и во следниве спортски клубови кои ја изнајмуваат физкултурната сала и сами партиципираат:

- Работнички – кошаркарски клуб
- Кошаркарски клуб – „Дрим тим баскет“
- Карате клуб „Центар“
- Работнички – одбојкарски клуб
- Металург – ракометен клуб
- Работнички – атлетски клуб
- Тениски клуб – „ТК Југ“
- „Виктори“ - фудбалски клуб
- П.У. за англиски јазик „Филос“ – изучување на англиски јазик
- „МАН академија“ – креативна работилница
- „Мјузик хаус“ – музичка работилница

* Секции и слободни ученички активности

Преку слободните ученички активности се создаваат претпоставки за индивидуализација на образовниот и воспитниот процес, за задоволување и развивање на индивидуалните интереси и способности на учениците за заедничка работа која придонесува за развивање на меѓусебна доверба и дружење во слободното време.

Преку работата на овие активности кај учениците се поттикнува и негува љубопитноста, самостојноста, истрајноста, креативноста и желбата за црпење на нови знаења.

Овие активности им овозможуваат на учениците да ја согледаат предноста на правилно користење на слободното време.

Преглед на реализација на слободните ученички активности по наставни предмети

Одделенска настава

Назив на секцијата	Наставник	Број на ученици
Ликовна секција	С. Бачовска Т. Лазаревска К. Петковска М. Н. Бошковска	30-34
Драмско - литературна секција	Љ. Андреева С. Петрова Р. Нушкова	30-34
Музичка секција	П. Павлова	26-32

Предметна настава

Назив на секцијата	Наставник	Број на ученици
Литературна секција	Радмила Стојановска	25
Информатичка секција	Валентина Зорчец	10
Биолошка секција	Тодорка Нестороска	15
Спортски активности	Драги Јаневски	12
Библиотекарска	Весна Трајковска	10
Новинарска секција	Еуридика Глигорова	30
Секција за англиски јазик	Анета Чупеска	10
Млади географи	Виолета Јаноска	10

10. Ученички натпревари

- Ликовно образование

- Учество на Републичка детска ликовна изложба „11 Октомври“
 - Ива Јакимовска VI^б – 1 место
- Учество на Меѓународна детска ликовна изложба „Флора и фауна – извор на животот и убавината“
 - Ива Наумовска VI^а – 1 место
 - Мила Петровска VI^а – 2 место
- Учество на Меѓународна детска ликовна изложба „13 Ноември“
 - Ива Јакимовска VI^б – 1 место
- Учество на натпревар во организација на Центар за визуелни комуникации на тема „Во какво општество сакам да живеам“
 - Калина Јовковска IX^а – признание

- Информатика

- Учество на Интернационален натпревар „Дабар 2018“ во организација на Здружение на информатичари на Македонија
 - Ученици од VI одд – освоени сертификати за учество.

- Физика

- Учество на Месец на науката во организација на Друштво на физичари на Р.М.
 - Леа Георгиевска IX^б одд – 2 награда
- Учество на општински натпревар во организација на МОН
 - Нина Глигорова VIII^а одд – 2 место
 - Ведран Павловски VIII^а одд – 3 место
 - Кристина Пешева VIII^а одд – 3 место
 - Мила Билинска VIII^а одд – 3 место
 - Иван Дограмаџиев IX^а одд – 1 место
 - Леа Георгиевска IX^б одд – 3 место
- Учество на регионален натпревар во организација на Народна техника
 - Леа Георгиевска IX^б одд – 1 место

- Математика

○ Учество на општински натпревар во организација на Сојуз на математичари

- Александар Гавриловски V^б одд – 1 место
- Петар Поповски V^б одд – 2 место
- Љубен Ефтимовски V^б одд – 2 место
- Дарија Петровска V^а одд – 3 место
- Хана Јовановска V^а одд – 3 место
- Ана Камбовска V^а одд – 3 место
- Давид Младенов V^а одд – 3 место
- Лука Дворник VI^а одд – 1 награда
- Лука Караџов VI^а одд – 1 награда
- Оливер Момировски VI^б одд – 1 награда
- Тео Петровски VI^а одд – 2 награда
- Сташа Стоименовска VII^а – 2 награда
- Зоран Михаилов VIII^б – 1 награда
- Нино Наумовски VIII^б – 1 награда
- Арзу Исмаили VIII^б – 2 награда
- Луна бошковска VIII^б – 1 награда
- Теа Димитриевска IX^б – 2 награда
- Тереза Китановска IX^б – 3 награда

○ Учество на регионален натпревар во организација на Сојуз на математичари

- Александар Гавриловски V^б одд – 1 место
- Петар Поповски V^б одд – 1 место
- Давид Младенов V^а одд – 2 место
- Љубен Ефтимовски V^б одд – 2 место
- Дарија Петровска V^а одд – 3 место
- Лука Дворник VI^а одд – 1 награда
- Лука Караџов VI^а одд – 1 награда
- Оливер Момировски VI^б одд – 1 награда

- Техничко образование

○ Учество на регионален натпревар во организација на Народна техника

- Никола Ташков IX^б одд – 2 место

○ Учество на државен натпревар во организација на Народна техника

- Никола Ташков IX^б одд – 1 место

- Германски јазик

- Учество на регионален натпревар во организација на Друштво на наставници по германски јазик во соработка со БРО и Гете Институт
 - Миа Чичкариќ IX^б одд – 1 место
 - Теа Димитриевска IX^б одд – 3 место
 - Ангела Наумовска VII^а одд – 3 место
- Учество на државен натпревар во организација на Друштво на наставници по германски јазик во соработка со БРО и Гете Институт
 - Миа Чичкариќ IX^б одд – 4 место

- Англиски јазик

- Учество на општински натпревар во организација на ЕЛТАМ
 - Петар Илиќ VII^а одд – 1 место
 - Симона Живковиќ IX^а одд – 3 место
- Учество на регионален натпревар во организација на ЕЛТАМ
 - Симона Живковиќ IX^а одд – 3 место
 - Петар Илиќ VII^а одд – 6 место
- Учество на државен натпревар во организација на ЕЛТАМ
 - Симона Живковиќ IX^а одд – 5 место

- Хемија

- Учество на општински натпревар во организација на СХТМ
 - Нино Наумовски VIII^б одд – 2 награда
 - Ведран Павловски VIII^а одд – 3 награда

- Географија

- Учество на општински натпревар во организација на Географско друштво
 - Никита Поп Тонев VI^б одд – 2 награда
- Учество на регионален натпревар во организација на Географско друштво
 - Никита Поп Тонев VI^б одд – 3 награда

- Природни науки

- Учество на општински натпревар во организација на Македонско друштво на биолози
 - Ема Туфекчиева VI^б одд – 3 награда

- Физичко образование

- Учество на натпревар меѓу основни училишта на ниво на Општина Центар
 - Одбојка женски – 1 место
 - Фудбал машки – 3 место

- Музичко образование

- Учество на регионален натпревар во организација на ЗПМ во ООУ „Димитар Миладинов“ - Скопје
 - хор – 1 место
 - оркестар – 2 место
- Учество на државен натпревар во организација на ЗПМ во ООУ „Димитар Миладинов“ - Скопје
 - хор – 2 место

11. Општествено хуманитарна работа - активности

- Учество во хуманитарна акција „Ден на гладтта“
- Учество во хуманитарна акција „Месец на книгата“
- Учество на Новогодишен Базар
- Учество на приредба за прием на првачиња
- Учество по повод Денот на Општина Центар
- Учество на Новогодишен концерт во АРМ
- Учество на литературно читање на тема „Насилство“
- Учество на предавање од Медиумска писменост на тема „Интернетот денес“
- Учество на проектот „Сообраќајна патрола“ во организација на Општина Центар
- Учество на настан во организација на Халк банка и Кроација осигурување – Цртање на тема „Живот, сигурност, семејство“
- Учество на Меѓународен ден на мирот
- Учество на дебата на тема „Булинг во училиштата“
- Учество на дебата на тема „Надминување на насилното однесување на родителите врз децата“ и прикажување на филмот „Мојата порта“ во организација на Општина Центар и Меѓународниот филмски фестивал Киненова
- Учество на работилница на тема „Булинг“ на ученици од 7 до 9-то одд. одржана од страна на училишниот психолог.
- Учество на „Априлијада“ – Градски парк
- Учество во проект „Хортикултурна библиотека“
- Учество во Еко акција (ученици од VII^a и IX^a одд.) во организација на ЈП паркинзи на Општина Центар, општинската администарција и

Пакомак со цел расчистување на отпадот во делот околу Домот на Градежниците.

- Учество во литературно читање и средба со писателот Стојан Тарапуза во библиотеката „Браќа Миладиновци“
- Учество во литературно читање и средба со писателот Трајче Коцаров во библиотеката „Браќа Миладиновци“

Училиштето оваа учебна година на 10 ученика кои се од социјално ранлива група им овозможи бесплатен топол оброк и бесплатни екскурзии.

12. Грижа за здравјето на учениците

* Хигиена во училиштето

На почетокот на учебната 2018/19 г. беше спроведена дезинсекција, дератизација и дезинфекција на целиот училишен простор во училиштето со цел да се спроведат превентивни мерки за заштита од вируси и болести. Хигиената се одржува од страна на технички персонал.

Во согласност со превентивните мерки за учениците кои се предвидени во Годишната програма на училиштето за учебната 2018/2019 година реализирани се:

- 5 - 12.10.2018 год. – VII^{A,B} одд.– систематски стоматолошки преглед – З.У. „Идадија“.
- 8.10.2018 год. – I^{A, B, B} одд – вакцинирање (морбили) и систематски преглед - З.У. „Бит Пазар“ –школска.
- 26 - 29.10.2018 год. – II^{A, B, B} одд и IX^{A, B} одд.– вакцинирање (дифтерија,тетанус,детска парализа) - З.У. „Бит Пазар“ – школска.
- 12 - 16.11.2018 год. – VI^{A, B, B} одд. – систематски стоматолошки преглед - З.У. „Идадија“.
- 3 - 14.12.2018 год. – V^{A, B} одд. – систематски стоматолошки преглед - З.У. „Идадија“.
- 1.02.2019 год. – од II до IX одд. – вакцинирање (морбили) - З.У. „Бит Пазар“ – школска.
- 18 - 21.02.2019 год. – IV^{A, B} одд. – систематски стоматолошки преглед - З.У. „Идадија“.
- 22.02.2019 год. – од I до IX одд. – вакцинирање (морбили) во училиште - З.У. „Бит Пазар“ – школска.
- 4 - 12.03.2019 год. – III^{A, B, B} одд. – систематски стоматолошки преглед - З.У. „Идадија“.
- 22.04.2019 год. – од I до IX одд. – вакцинирање (морбили) во училиште - З.У. „Бит Пазар“ – школска.
- 9,10.04.2019 год. – II^A одд. – систематски стоматолошки преглед - З.У. „Идадија“.

- 11,12.04.2019 год. – II^Б одд. – систематски стоматолошки преглед - З.У. „Идадија“.
- 15,16.04.2019 год. – II^Б одд. – систематски стоматолошки преглед - З.У. „Идадија“.
- 14,15,16.05.2019 год. – I^{А, Б, В} одд. – систематски стоматолошки преглед - З.У. „Идадија“.

Реализирани предавања:

Ноември

- Градба и функција на оралната празнина“ – I^{А, Б, В} одд. – др. Тања Стефановска – З.У. „Идадија“

Декември

- „Хигиена и здрави навики“ – III^{А, Б, В} одд. – организација на Општина Центар
- „Заштита од петарди за учениците“ – VI-IX одд. д-р Благоја Србов – Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија.

Април

- „Градба и функција на оралната празнина“ – I^{А, Б, В} одд. и IV^{А, Б} одд. – др. Тања Стефановска – З.У. „Идадија“
- Предавања од ALWAYS за пубертет кај девојчињата од VI одд – поддржана од МОН и Procter & Gamble.

13. Училишна клима и односи во училиштето

* Дисциплина

Дисциплината во училиштето се одржува со активно учество на сите субјекти а со доследно спроведување на Кодексот на однесување на учениците, наставниците и родителите.

Училиштето во текот на целиот наставен ден има дежурни наставници и ученици. На влезот на училишната зграда дежураат по двајца ученици од 7 до 9 –то одд. кои ротираат по паралелки.

* Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето

Во текот на целата учебна година одделенските и предметните наставници со активно учество на учениците придонесуваат за постојани промени во изгледот на училниците и просторот пред нив.

Секоја паралелка има свое пано на кое во склад со одредени наставни содржини или одбележување на некој празник го уредува и со тоа се подобрува изгледот на училиштето.

14. Професионален развој на образовниот кадар

За стручно усовршување на наставниот кадар во одделенската и предметната настава, а со цел поквалитетна реализација на воспитно образовниот процес, наставниот кадар од нашето училиште присуствуваше на обуки и тоа:

ОБУКА	ОРГАНИЗАТОР	УЧЕСНИЦИ
Насоки за користење на збирките во наставата по математика	Просветно дело	одделенски и предметни наставници по математика
Наставник по физичко образование за сите ученици	Педагошки факултет, Просветно дело	одделенски наставници
Стратегии за справување со ADHD во училиштата	МАПП (македонска асоцијација за применета психологија)	В. Зорчец
Инклузија кај децата со посебни потреби	Општина Центар	Р. И. Стојановска
Математика и примени	ПМФ	В. Илиевска
XLII Школа „Млади физичари“	ПМФ	Ф. Мантева
Правата на децата	Еразмус, Општина Центар	В. Јаноска, Ј. Чичкарик
Креативност кај децата	Ефектива	К. Ристевска, С. Симоновска, К. Петковска, Р. И. Стојановска
Читањето е супер моќ	Филозофски факултет	А. Атанасова, Б. Стојановска
Обука за критичко размислување, решавање проблеми и кодирање	Британски совет, МОН, БРО	В. Зорчец, Р. И. Стојановска, В. Илиевска, А. Чупеска, В. Трјкова, В. Јаноска
Обука за идентификување на деца- жртви на трговија со луѓе за трудова експлоатација	Европска унија, Совет на Европа, МТЦЦ	В. Зорчец, Р. И. Стојановска, Е. Глигорова
Курс за инклузивно образование	БРО	В. Зорчец
ЕУ проекти	Општина Центар	Р. И. Стојановска

Креативно користење на технологијата во училница	Еразмус	И. Димова, С. Алексова
Развој и подршка на талентирани деца	Фонд за иновации, УКИМ	В. Илиевска, М. Трпчевска
Интеграција на нови технологии	Еразмус, Општина Центар	В. Илиевска
SELFIE – проект	ETF	В. Илиевска, М. Трпчевска, С. Масларевска
Предизвик за млади истражувачи	Фонд за иновации и технолошки развој, МОН	В. Илиевска, В. Зорчец

15. Вклученост на семејството во училиштето

Во текот на првото полугодие од учебната 2018/19 год. Советот на родители беше активно вклучен во животот, работата и активностите во училиштето.

* **Во процесот на учењето** беа вклучени преку Советот на родители групни и индивидуални средби со наставниците, стручната служба и е-дневникот. Со сето ова им беше дадена можност да бидат навремено информирани и да делуваат по прашањето на успехот и поведението на своите деца.

* **Во активностите на училиштето** родителите беа вклучени со учество во разни манифестации, продажни, изложбени и собирни акции, учество во посета на одредени институции и реализирање на многубројни проекти поврзани со НПП.

16. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето

* Брошура за родители

За подобро запознавање на родителите со работата и активностите на училиштето изработена е брошура во која како основен акцент е ставено на:

- Организираност на наставата
- Условите за работа
- Вон-наставни активности
- Проекти кои се реализираат
- Услови (документи) за упис во прво одделение.

* Посети и набљуденија

Во учебната 2018/2019 година реализирани се следниве посети и набљуденија:

- Посета на ЗОО градина
- Посета на Царинска управа
- Посета на Забна ординација
- Посета на Музеј на илузии
- Посета на претстава „Чекинг пред зграда“
- Посета на МТВ
- Посета на „Pickotale“
- Посета на книжарница
- Посета на спомен куќа на Мајка Тереза
- Посета на Природонаучниот музеј на Р. Македонија
- Посета на библиотеката „Браќа Миладиновци“
- Посета на неолитското село „Тумба Маџари“
- Посета на UNIGA DESIGN – фабрика за мебел
- Посета на Македонската филхармонија (Новогодишен концерт „Дизни“)
- Посета на Народна техника
- Посета на Архитектонски факултет
- Посета на театарска претстава „Малиот принц“
- Посета на театар „Сенки и облаци“
- Набљудување на „Видови почва во нашето опкружување“
- Посета на театар МНТ – детска претстава „Нашата љубов“
- Посета на Софтверска компанија „Матрикс - Глобал“
- Посета на Собрание на РСМ
- Посета на изложбен центар и хидроцентрала Матка
- Посета на Воениот и Меѓународниот аеродром Скопје
- Посета на печатница „Про принт“
- Посета на „Музејот на холокаустот“
- Посета на „Музејот на македонската револуционерна борба“

Прилози

1. Организација на воспитно - образовниот процес

Во ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје воспитно-образовната работа која е примарна ја реализираат 41 наставник од кои 24 во одделенска настава и 17 во предметна.

Целокупниот наставен кадар е со соодветно образование кое е во склад со работните задачи кои ги реализираат.

1.1 Работа на директорот

Планирањето на работата на директор за училиштето е неопходна за успешна реализација на воспитно-образовниот процес.

Активности	Начин на реализација	Време на реализација
Анализа на материјално - техничката состојба во училиштето	Организирање на административно-техничкиот персонал	Август
Учество во изготвувањето на Годишната програма за работа на училиштето	Идеи, анализи, заклучоци	Август
Учество во изработка на Програмата за екскурзии и нивна реализација.	Планирање и реализирање	Август
Учество во изготвување на Годишната програма за Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем	Идеи, анализи, заклучоци	Август
Распределба на 72 ученика во прво одделение во 3 паралелки за учебната 2018/19 год.	Планирање и реализирање	Август
Распределба на часови, класни раководства и одд. раководители	Планирање и реализирање	Септември
Прием на првачиња - подготовка и организирање на свеченост	Идеи, планирање и реализирање	Септември

Активности	Начин на реализација	Време на реализација
<p>Запишување и распределба на новодојдени ученици за учебната 2018/2019 год. од други основни училишта (вкупно 3) од кои:</p> <p>Во прво полугодие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ученик (1 женско) во II одд. - 1 ученик (1 женско) во IV одд. - 1 ученик (1 машко) во VI одд. <p>Во второ полугодие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ученик (1 женско) во II одд. - 1 ученик (1 машко) во IV одд. 	Планирање и реализирање	во текот на учебната година
<p>Отпишување на ученици и префрлање во други основни училишта за учебната 2018/2019 год. (вкупно 10) од кои:</p> <p>Во прво полугодие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ученик (1 машко) од I одд. - 2 ученика (1 машко и 1 женско) од II одд. - 1 ученик (1 женско) од III одд. - 2 ученика (2 женски) од IV одд. - 1 ученик (1 женско) од V одд. - 2 ученика (2 женски) од VI одд. - 2 ученика (2 машки) од VII одд. - 2 ученика (2 машки) од VIII одд. - 1 ученик (1 женско) од IX одд. <p>Во второ полугодие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ученик (1 машко) од I одд. - 2 ученика (1 машко и 1 женско) од II одд. - 1 ученик (1 женско) од III одд. - 2 ученика (1 машко и 1 женско) од VII одд. <p>Одложена учебна година на 1 ученик (1 женско) од I одд. на барање на родител од 24.01.2019 год.</p>	Планирање и реализирање	во текот на учебната година
Проучување и анализа на Глобалните тематски планирања на наставата	Анализа и заклучоци	Септември
Формирање на тим за изработка на Развојниот план на училиштето за период 2019/22 год.	Информирање, договарање, планирање	Ноември

Активности	Начин на реализација	Време на реализација
VI одд. – македонски јаз., англиски јаз., информатика, етика на религии VII одд. – англиски јаз., физика, етика, хемија. VIII одд. – физика, биологија, историја, германски јаз., музичко образование. IX одд. – географија		
Разговори и советувања со ученици, наставници и родители.	Советување, информирање, објаснување	во текот на учебната година
Увид во водењето на педагошката евиденција и документација <ul style="list-style-type: none"> - дневник на паралелката - дневни подготовки - матична книга 	Проверување, информирање	во текот на учебната година
Организирање на учество на семинари за стручно усовршување на наставниците	Информирање, организирање, реализирање	во текот на учебната година
Учество во работата на: <ul style="list-style-type: none"> - Одделенски и Наставнички совет - Стручни активи - Совет на родители 	Подготовки, планирање, Информирање	во текот на учебната година
Учество во работата на Органот на управување - Училишен одбор	Советување, разговори, информирање	во текот на учебната година
Учество и помош во организирање на училишни натпревари.	Организирање, информирање, планирање, реализирање	во текот на учебната година
Соработка за реализирање на едукативни предавања за учениците и наставниците.	Договарање, информирање	во текот на учебната година
Учество во обработката на статистички податоци и извештаи потребни за училиштето, БРО, МОН, Општина Центар и останати институции.	Насочување, објаснување, информирање, следење, анализа	во текот на учебната година
Учество во Проект на меѓуетничка интеграција во образованието.	Договарање, насочување, објаснување, информирање, следење, анализа.	во текот на учебната година
Пратење и увид во финансиското и материјалното работење на училиштето	Изготвување извештаи, почитување на законски акти	во текот на учебната година

Активности	Начин на реализација	Време на реализација
Учество во изработка на Полугодишниот извештај за работата на училиштето.	Планирање, собирање податоци, советување, анализа.	декември / јануари
Формирање на тим за изработка на Самоевалуација на училиштето за период 2017/19 год.	Информирање, договарање, планирање	Февруари
Учество во изработка на Развојната програма		Февруари
Формирање на комисија за упис на првачиња за учебната 2019/20 год.	Договарање, информирање	Април
Учество на семинар на тема : - Техники за успешна комуникација и јавно говорење – КДС - Стрес и стрес менаџмент – КДС - Училиште на 21-от век – Британски совет и МОН - SELFIE проект		Во текот на учебната година
Учество во изготвување на Годишниот извештај за работата на училиштето за учебната 2018/19 год.		Јуни
Учество во изработка на Годишниот извештај за реализација на Годишната програма за екскурзии, излети и настава во природа за учениците за учебната 2018/19 год.		Јуни
Учество во изработка на Самоевалуацијата на училиштето.		Јуни

1.2 Работа на училишниот педагог

Во текот на првото полугодие од учебната 2018/2019 година педагогот ја реализираше својата програма преку следниве работни содржини:

Работна содржина	Соработник
Учество во изготвување на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2018/2019 год.	Одделенски и предметни наставници Директор
Учество во изготвување на Програмата за екскурзии, Полугодишниот и Годишниот извештај за учебната 2018/2019 год.	Одделенски и предметни наставници Директор
Учество во изготвување на Годишната програма, Полугодишниот и Годишниот извештај за проектот „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ – за учебната 2018/2019 год.	Одделенски и предметни наставници
Учество во изготвување на Годишната глобална програма, Полугодишниот и Годишниот извештај за проектот „Меѓуетничка интеграција во образованието“ – за учебната 2018/2019 год.	Членови на СИТ – от
Учество во работата на ученичката заедница	Ученици, наставник
Распределба на 72 ученика во прво одделение во 3 паралелки за учебната 2018/19 год.	Комисија од одделенски наставници
Запишување и распределба на новодојдени ученици за учебната 2018/2019 год. од други основни училишта (вкупно 3) од кои: Во прво полугодие: - 1 ученик (1 женско) во II одд. - 1 ученик (1 женско) во IV одд. - 1 ученик (1 машко) во VI одд. Во второ полугодие: - 1 ученик (1 женско) во II одд. - 1 ученик (1 машко) во IV одд.	Директор

Работна содржина	Соработник
<p>Отпишување на ученици и префрлање во други основни училишта за учебната 2018/2019 год. (вкупно 10) од кои:</p> <p>Во прво полугодие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ученик (1 машко) од I одд. - 2 ученика (1 машко и 1 женско) од II одд. - 1 ученик (1 женско) од III одд. - 2 ученика (2 женски) од IV одд. - 1 ученик (1 женско) од V одд. - 2 ученика (2 женски) од VI одд. - 2 ученика (2 машки) од VII одд. - 2 ученика (2 машки) од VIII одд. - 1 ученик (1 женско) од IX одд. <p>Во второ полугодие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ученик (1 машко) од I одд. - 2 ученика (1 машко и 1 женско) од II одд. - 1 ученик (1 женско) од III одд. - 2 ученика (1 машко и 1 женско) од VII одд. <p>Одложена учебна година на 1 ученик (1 женско) од I одд. на барање на родител од 24.01.2019 год.</p>	<p>Директор</p>
<p>Учество во подготовка на Годишните планирања и педагошкото досие на одделенските и предметните наставници</p>	<p>Одделенски и предметни наставници</p>
<p>Учество во работата на Стручните активи (одд. настава, природни науки и јазици)</p>	<p>Директор и членовите на стручните активи</p>
<p>Следење на прилагоденост на учениците во прво одделение, учениците кои преминуваат од V во VI одд. и на новозапишаните ученици.</p>	<p>Одделенски и предметни наставници</p>
<p>Разговори и советување со ученици, наставници и родители</p>	<p>Директор, психолог</p>
<p>Следење на примена на ИКТ во наставата (одделенска и предметна).</p>	<p>Наставници Директор</p>
<p>Внесување на податоци во EMIS, HAREM и ADMIN системот за потребите на е-дневникот за учебната 2018/19 год.</p>	<p>Одделенски и предметни наставници</p>

Работна содржина	Соработник
<p>Посета на часови во одделенска и предметна настава од кои:</p> <p>во I полугодие вкупно 41 од кои 28 часови во одделенска и 13 часови во предметна настава</p> <p>I одд. –музичко образ, општество, математика, македонски јаз., англиски јаз., физичко образ</p> <p>II одд. – македонски јаз., природни науки, математика, музичко образ., англиски јаз.</p> <p>III одд. – ликовно образ, општество, математика, македонски јаз., работа со компј. и осн. на програмирање.</p> <p>IV одд. – македонски јаз., математика, англиски јаз., техничко образ.</p> <p>V одд. –македонски јаз., математика.</p> <p>VI одд. – математика, ликовно образ., информатика.</p> <p>VII одд. – историја, германски јаз., македонски јаз., физичко и здр. образование.</p> <p>VIII одд. – георграфија, македонски јаз., музичко образование.</p> <p>IX одд. – англиски јаз., биологија, физичко и здр. образование.</p> <p>во II полугодие вкупно 29 од кои 15 часови во одделенска и 14 часови во предметна настава</p> <p>I одд. – математика, македонски јаз.</p> <p>II одд. – македонски јаз., природни науки, математика, англиски јаз.</p> <p>III одд. – математика, македонски јаз., природни науки.</p> <p>IV одд. – македонски јаз., математика, англиски јаз., општество.</p> <p>V одд. – македонски јаз., општество.</p> <p>VI одд. – македонски јаз., англиски јаз., информатика, етика на религии</p> <p>VII одд. – англиски јаз., физика, етика, хемија.</p> <p>VIII одд. – физика, биологија, историја, германски јаз., музичко образование.</p> <p>IX одд. – географија</p>	<p>Директор</p>
<p>Учество во Наставничкиот совет, Одделенските совети, Советот на родители и Подготвување на извештаи.</p> <p>Учество во работата на Училишниот Одбор.</p>	<p>Одделенски и предметни наставници</p>

Работна содржина	Соработник
<p>Соработка со З.У. „Бит пазар“ – школска и З.У. „Идадија“ за реализација на систематски прегледи и вакцинирање.</p> <ul style="list-style-type: none"> - систематски прегледи - стоматолошки (I, II, III, V, VI и VII) одд. - вакцинирање (I, II и IX) одд.- морбили, дифтерија, тетанус, детска парализа. 	<p>Одделенски и предметни наставници З.У. „Бит пазар“ – школска и З.У. „Идадија“</p>
<p>Соработка за реализирање на едукативни предавања за учениците.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предавање за „Хигиена и орална празнина“ - Предавање на тема „Хигиена и здрави навики“ - Заштита од петарди за учениците од 6-то до 9-то одд. 	<p>З.У.„Идадија“ Општина Центар Клиника за пластична и реконструктивна хирургија</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Работилници на тема „Булинг во училиштата“ во VII и IX одд. - Учество во дебата на тема „Булинг“ - Следење на проекција на филм „Моја порта“ во VII и IX одд. 	<p>Училишниот психолог Општина Центар Општина Центар, Меѓународниот филмски фестивал Киненова</p>
<p>Предавање на тема „Промени во пубертетот кај девојчињата“</p>	<p>ALWAYS, PROCTER & GAMBLE, МОН</p>
<p>Учество во реализација на проектот „Учење преку правење“</p>	<p>Светска банка, МОН</p>
<p>Запишување на првачиња за учебната 2019/20 год.</p>	<p>Комисија за упис</p>
<p>Учество на предавање на тема „ Спречување и борба против трговија со луѓе“</p>	<p>Британски Совет, МТСП, МОН, Општина Центар</p>
<p>Учество во презентација на Наставните планови и програми за средни училишта за учениците од IX одд.</p>	<p>Наставници, ученици</p>
<p>Учество во изработка на Развојниот план за работата на училиштето</p>	<p>Наставници</p>
<p>Учество во изработка на Самоевалуацијата на училиштето</p>	<p>Наставници</p>
<p>Учество во изработка на Годишниот извештај за работата на училиштето за учебната 2018/19 год.</p>	<p>Директор, наставници</p>
<p>Обработка на статистички податоци и извештаи потребни за училиштето, БРО, МОН, Општина Центар, Завод за статистика и други институции.</p>	<p>Директор, одделенски и предметни наставници</p>

Во нашето училиште од 1.11.2018 год. е вработен стручен соработник психолог кој е приправник со одреден ментор на Наставничкиот совет одржан на 1.11.2018 год.

Во текот на периодот до крајот на првото полугодие од учебната 2018/19 год. психологот активно е вклучен во воспитно образовната работа во училиштето со што постепено ги стекнува своите знаења неопходни за понатамошната работа.

Од Општина Центар и оваа учебна година еднаш неделно доаѓа ангажиран мобилен дефектолог кој работи со ученици кои имаат потреба од истиот.

1.3 Работа на училишниот психолог

Во текот на учебната 2018/2019 година психологот ја реализираше својата програма преку следниве работни содржини:

Работна содржина	Соработник
Учество во изготвување на Полугодишниот извештај за учебната 2018/2019 год.	Одделенски и предметни наставници Директор Педагог
Учество во работата на ученичката заедница	Ученици, наставник
Запишување и распределба на новодојдени ученици за учебната 2018/2019 год. од други основни училишта од кои: Во второ полугодие: - 1 ученик (1 машко) во IV одд. - 1 ученик (1 женско) во II одд.	Директор педагог

Работна содржина	Соработник
<p>Отпишување на ученици и префрлање во други основни училишта за учебната 2018/2019 год. (вкупно 10) од кои:</p> <p>Во прво полугодие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ученик (1 машко) од I одд. - 2 ученика (1 машко и 1 женско) од II одд. - 1 ученик (1 женско) од III одд. - 2 ученика (2 женски) од IV одд. - 1 ученик (1 женско) од V одд. - 2 ученика (2 женски) од VI одд. - 2 ученика (2 машки) од VII одд. - 2 ученика (2 машки) од VIII одд. - 1 ученик (1 женско) од IX одд. <p>Во второ полугодие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ученика (1 машко и 1 женско) од VII одд. - 1 ученик (1 женско) од III одд. 	<p>Директор</p> <p>Педагог</p>
<p>Учество во работата на Стручните активи (одд. настава, природни науки и јазици)</p>	<p>Директор, членовите на стручните активи, педагог</p>
<p>Разговори и советување со ученици, наставници и родители</p>	<p>Директор, педагог</p>
<p>Следење на примена на ИКТ во наставата (одделенска и предметна).</p>	<p>Наставници</p> <p>Директор</p> <p>Педагог</p>

Работна содржина	Соработник
<p>Посета на часови во одделенска и предметна настава од кои:</p> <p>во I полугодие вкупно 41 од кои 28 часови во одделенска и 13 часови во предметна настава</p> <p>I одд. –музичко образ, општество, математика, македонски јаз., англиски јаз., физичко образ</p> <p>II одд. – македонски јаз., природни науки, математика, музичко образ., англиски јаз.</p> <p>III одд. – ликовно образ, општество, математика, македонски јаз., работа со компј. и осн. на програмирање.</p> <p>IV одд. – македонски јаз., математика, англиски јаз., техничко образ.</p> <p>V одд. –македонски јаз., математика.</p> <p>VI одд. – математика, ликовно образ., информатика.</p> <p>VII одд. – историја, германски јаз., македонски јаз., физичко и здр. образование.</p> <p>VIII одд. – георграфија, македонски јаз., музичко образование.</p> <p>IX одд. – англиски јаз., биологија, физичко и здр. образование.</p> <p>во II полугодие вкупно 29 од кои 15 часови во одделенска и 14 часови во предметна настава</p> <p>I одд.-македонски јазик, математика</p> <p>II одд.-природни науки, македонски јазик, математика, англиски јазик</p> <p>III одд.-македонски јазик, природни науки, математика</p> <p>IV одд.-математика, македонски јазик, општество, англиски јазик</p> <p>V одд.-македонски јазик, општество</p> <p>VI одд.-англиски јазик, информатика, македонски јазик, етика во религиите</p> <p>VII одд.-англиски јазик, физика, етика во религиите, музичко образование</p> <p>VIII одд.-физика, биологија, музичко образование, историја, германски јазик</p> <p>IX одд.-географија</p>	<p>Директор, педагог</p>
<p>Учество во Наставничкиот совет, Одделенските совети, Советот на родители и Подготвување на извештаи.</p>	<p>Одделенски и предметни наставници, педагог</p>

Работна содржина	Соработник
<p>Соработка со З.У. „Бит пазар“ – школска и З.У. „Идадија“ за реализација на систематски прегледи и вакцинирање.</p> <ul style="list-style-type: none"> - систематски прегледи - стоматолошки (V, VI, VII, I, II, III)одд. - вакцинирање (I, II и IX) одд.- морбили, дифтерија, тетанус, детска парализа. 	<p>Одделенски и предметни наставници З.У. „Бит пазар“ – школска и З.У. „Идадија“</p>
<p>Соработка за реализирање на едукативни предавања за учениците.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предавање за „Хигиена и орална празнина“ - Предавање на тема „Хигиена и здрави навики“ - Заштита од петарди за учениците од 6-то до 9-то одд. 	<p>З.У.„Идадија“ Општина Центар Клиника за пластична и реконструктивна хирургија</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Учество во дебата на тема „Булинг“ - Следење на проекција на филм „Моја порта“ во VII и IX одд. 	<p>Општина Центар, Меѓународниот филмски фестивал Киненова</p>
<p>Учество во следење и стручна помош при организацијата на наставата (задолжителна, изборна, додатна, дополнителна и целодневна настава)</p>	<p>Педагог Наставници</p>
<p>Учество во следење и реализација на Годишната програма за работа на Училиштето</p>	<p>Директор, педагог</p>
<p>Следење и учество во работата на стручните активи</p>	<p>Директор, педагог</p>
<p>Учество во следење и помош во организацијата и реализацијата на слободни ученички активности (ученички натпревари, заедницата на учениците, производна и друга општествено корисна работа и ученички екскурзии)</p>	<p>Педагог Ученици, наставници и други субјекти</p>
<p>Следење на ефикасноста на организацијата на работата во Училиштето (распоред на часовите од редовната настава и воннаставните активности, стручни средби во училиштето и сл)</p>	<p>Директор Педагог Наставници</p>
<p>Проширување, вреднување и унапредување на сопствената работа</p>	<p>Биро за развој МОН</p>
<p>Соработка со одделенските раководители за одредени прашања</p>	<p>Наставници</p>
<p>Вклучување во работата на одделенските заедници и заедницата на ниво на училиште</p>	<p>Педагог Одделенски раководител</p>
<p>Советодавно консултативна работа со наставници за воннаставна активност во училиштето</p>	<p>Одговорен наставник на секцијата</p>

Работна содржина	Соработник
Советодавно инструктивна работа со наставници за разрешување на одредени прашања проблеми на релација ученик, наставник, семејство	Наставници, родители, директор, педагог и др. субјекти
Учество во барање на рационални можности за одмерено ангажирање на учениците во други видови настава (додатна, дополнителна, изборна, секции, натпревари)	Наставници
Советодавна работа со родители чии деца имаат проблем во учењето, однесувањето и изостаноците и оние кои брзо напредуваат	Ученици Наставници Родители Педагог
Советодавно консултативни работи со наставниците за наставни задолженија на учениците	Наставници
Консултации со наставници на план на унапредување на воспитно образовниот процес	Наставници
Откривање на причините и тешкотиите на учениците кои заостануваат во учењето од педагошки аспект	Педагог Ученици Наставници Родители
Учество во реализирање на програмите што Бирото за развој ги реализира во Училиштето	Биро за развој наставници
Учество во реализирање на проекти во кои е вклучено училиштето	Директор Наставници Педагог
Учество во изработка на Самоевалуација на училиштето	Наставници
Учество и реализација на работилници на теми: “Булинг” “Емоционална интелигенција” “Снегулка” “Заеднички круг” “Самопочит” “Пишување во круг” “Другарство”	Ученици Наставници Педагог
Учество во реализација на проекти во училиштето: “СЕЛФИ” проект “Училишта на 21 век”	European Training Foundation British Council, МОН, БРО
Присуство на панел дискусија “Развој и поддршка на талентирани деца”	Фонд за иновации и технолошки развој

Работна содржина	Соработник
Присуство на конференција за сеопфатно сексуално образование “Чук Чук се извинувам што ви пречам на часот, ССО имате”?	ХЕРА
Присуство на обука на тема “Инклузија на ученици со оштетен вид”	Универзитет на Југоисточна Европа
Запишување на првачиња за учебната 2019/2020 година	Комисија за упис
Учество во изработка на Годишен извештај за работа на училиштето за учебната 2018/19 година	Наставници Педагог

1.4 Работа на училишната библиотека

Во месец **септември** беа примени, потпечатени и распределени новите учебници. Беа селектирани оштетените учебници од минатата учебна година и сместени во библиотеката и истите беа заменети со нови. Беше направен и записник за примени, доделени и вратени учебници за 2018/2019 год.

Овој месец беа одржани подготвителни часови со учениците кои ќе учествуваат на натпреварот „Млади библиотекарѝ“ следниот месец.

Се спроведе уредување на училишната библиотека според новиот список на лектири.

Во **октомври** се одржа натпреварот „Млади библиотекарѝ“ во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ (на 26.10.2018 г.) на кој претставници од нашето училиште беа учениците Зоран Михаилов од 8б одд. и Анисија Угриновска од 9а одд. Учениците и библиотекарот добија благодарници за учество на натпреварот и се пласираа на прво и второ место со што ученикот Зоран Михаилов кој освои прво место продолжува на републичкиот натпревар во месец ноември.

Библиотекарот заедно со членовите на библиотекарска секција направија план за активностите во текот на првото полугодие.

Податоците за позајмените книги беа писмено и електронски архивирани. Беа распределени списанијата „Наш Свет“, „Другарче“ и „Развигор“.

Се изработи табеларен преглед за отпуст и расходување на учебници кои се вон употреба и се направи договор за нивен откуп од страна на НУТРИВЕТ ДООЕЛ.

Се изработија записници за примени и распределени учебници за оваа учебна година.

Во **ноември** по повод Денот на книгата (од 5-9.11.2018 г.) беше организирана акцијата „Подари книга“ на која учениците донираа 406 книги, (лектири, енциклопедии, детска литература, белетристика). Беше извршено писмено и електронско архивирање на книгите, а на одделенијата кои донираа, им беа доделени пофалници. Донираниите книги беа потпечатувани и внесувани во Инвентарната книга во писмена и електронска форма.

На 05.11.2018 г. по повод Денот на Општината учениците од библиотекарска секција заедно со библиотекарот ја посетија читалната „Славко Јаневски“ во Општина Центар и одржаа литературно читање на извадоци од дела на Славко Јаневски („Шеќерна приказна“, „Црни и жолти“, „Кучешко распетие“).

На 16.11.2018 г. се одржа републичкиот натпревар „Млади библиотекари“ во Демир Хисар каде се натпреваруваше ученикот Зоран Михаилов од 8б одделение, а беше присутен и библиотекарот. За учеството ученикот беше награден со пофалница и книга.

Податоците за позајмените книги беа писмено и електронски архивирани, како и податоците во инвентарната книга.

Во соработка со административната служба, беа внесувани податоци за вработените во програмот за систематизација HRMIS.

Беа распределени списанијата „Наш Свет“, „Другарче“ и „Развигор“.

Беше посетена театарската претстава „Малиот принц“ во тетарот на сенки „Сенки и облаци“ како соработка со литературната секција и наставникот по македонски јазик.

Во месец **декември** податоците за позајмените книги беа писмено и електронски архивирани, како и податоците во инвентарната книга.

Учениците од библиотекарската секција спроведоа анкета помеѓу учениците од 6 до 8 одделение на тема „Популарни странски писатели и книги“ и со резултатите од анкетата изработија презентација во Power Point.

Учениците од 2б одделение ја посетија училишната библиотека и беа запознаени со просторот и начинот на позајмување и враќање книги.

Беа распределени списанијата „Наш Свет“, „Другарче“ и „Развигор“ и се средуваа уплатите за списанијата.

Овој месец беа донирани 26 книги.

Се изготви план за активностите во второ полугодие.

Во месец **јануари** библиотекарот и ученици од библиотекарската секција го посетија Саемот на книга во книжарницата „Матица Македонска“. Се изготви Извештај за опременост на библиотеката со учебници и се направи попис на учебниците.

Секој месец се врши распределба на списанијата „Наш Свет“, „Другарче“ и „Развигор“.

Во **февруари** во соработка со административната служба библиотекарот внесуваше податоци во програмата за систематизација HRMIS.

Учениците од прво одделение ја посетија библиотеката, а учениците од второ одделение се зачленија. Учениците од библиотекарската секција направија презентација на тема „Популарни писатели и книги“ во шестите одделенија.

На 22.02.2019 г. библиотекарот и психологот за едно со ученици од 9 одделение го посетија Собранието на РМ.

Во ГБ „Браќа Миладиновци“ на 22.01.2019 г. на манифестацијата „Читатели рекордери за 2018 г.“ на учениците кои учествуваа на натпреварот „Млади библиотекарски“ и освоија прво и второ место им беа доделени благодарници. На 25.02.2019 г. со цел промовирање на германското катче во библиотеката, библиотекарот со библиотекарската секција одржа час посветен на писателот Херман Хесе.

Овој месец библиотекарот учествуваше на Трибина за детска литература (Актуелни состојби во образованието поврзани со изучувањето и читањето на литературата за деца во РМ) која се одржа на 28.01.2019 г. во ГБ „Браќа Миладиновци“.

Беа внесувани податоци од картотеката во електронската архива.

Се направи список за порачка на книги за наградени ученици и за полуматурантите во „Просветно дело“.

Март. Овој месец со учениците од библиотекарската секција имаше циклус средби и разговори на тема: „Појава и развој на писмото“.

Библиотекарот учествуваше на советување на тема: Улогата на литературните списанија за деца во усвојувањето и негувањето на македонски јазик и македонска литература за деца во организација на „Просветно дело“ и Филолошки факултет „Блаже Конески“.

Во библиотеката се зачленија учениците од второ одделение.

Библиотекарот заедно со наставникот по македонски јазик и група ученици учествуваа на литературно читање на расказите на Марко Цепенков и разговор за раскажувањето во ГБ „Браќа Миладиновци“ на 28.03.2019 г.

Овој месец учениците донираа 6 книги.

Библиотекарот учествуваше на обука на тема :Училиште на 21 век- критичко мислење и употреба на микробит во наставата од 29-31 март 2019 г.

Во **април** по повод Патрониот празник на училиштето се доделија книги и пофалници на наградените ученици од литературниот и ликовниот конкурс на тема „За македонскиот јазик“.

Учениците од библиотекарската секција направија презентација во првите одделенија на тема „Светот на сликовниците и Х.К.Андерсен“.

На 13.04.2019 г. библиотекарот посети обука на тема: Децата и креативноста во Музејот на Современа уметност во организација на Литера.

На 17.04.2019 г. во рамки на проектот Еразмус библиотекарот посети обука на тема: Модернизација на наставата преку ИКТ вештини.

На 18.04.2019 г. библиотекарот во соработка со наставникот по македонски јазик и ученици учествуваше на доделувањето на наградата „Ванчо Николески“ за најдобар кус роман на писателот Трајче Кацаров.

Учениците донираа 7 книги.

Во соработка со административната служба библиотекарот внесуваше податоци во програмата за систематизација HRMIS.

Податоците од картотеките и инвентарната книга беа писмено и електронски ажурирани.

Во **мај** беше посетен традиционалниот Саем на книга (10.05.2019 г.).

На 13.05.2019 г. библиотекарот заедно со наставникот по мак. јазик одржаа час со тема „Повторување за лектира за Годишен тест“ со употреба на микробит во рамки на проектот Училиште на 21 век.

Беа донирани 7 книги од учениците и 15 енциклопедии за ликовна уметност од Општина Центар. Истите беа потпечатени и заведени во инвентарна книга.

Се остварија средби на библиотекарот и одговорните наставници со Советник по информатика за изработка на проектен час со употреба на микробит „Со музика до знаење за различните култури“-проект Училиште на 21 век. кој ќе се реализира наредната учебна година.

На 28 мај библиотекарот посети обука во Министерство за труд и социјална политика за Образовен додаток.

Се изработи попис на состојбата на учебниците и се подготви список на порачка.

Се изработи потсетување на учениците за враќање на книги од библиотеката и уплати за списанија.

Во месец **јуни** беше направена размена на учебници помеѓу учениците и им беа доделени сметки за изгубени учебници. Учениците ги враќаа позајмените лектури и книги и беа заведени во писмена и електронска архива. Беа направени и списоци на ученици кои должат уплата за списанијата „Другарче“, „Росица“ и „Наш Свет“.

Учениците од библиотекарска секција со библиотекарот ја посетија редакцијата на списанието „Наш свет“. Со учениците од библиотекарска секција се направи договор за активностите во текот на следната учебна година. Беше пополнет формуларот за нарачка на учебници за учебната 2019/20 година.

1.5 Работа на училишниот одбор

Во текот на учебната 2018/2019 година во ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје се одржаа 8 состанока со членовите на Училишниот одбор со следнава содржина:

Содржина на работата	Време на реализација
<ul style="list-style-type: none"> • Разгледување и усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје за учебната 2018/19 год. • Разгледување и усвојување на Програмата за екскурзии, излети и настава во природа за учебната 2018/19 год. • Донесување Одлука за ангажирање ноќно обезбедување во училиштето од сопствени средства • Известување за инфраструктурни зафати во училиштето • Формирање Комисија за разгледување на понуди за екскурзии во учебната 2018/19 год. • Донесување одлука за распишување оглас за реализација на екскурзии во учебната 2018/19 год. 	Август
<ul style="list-style-type: none"> • Известување за добиено Одобрение од Совет на Општина Центар и мислење од БРО за Годишната програма за екскурзии, излети и настава во природа за учебната 2018/19 год. • Донесување Одлука за објавување оглас за реализација на екскурзии • Известување за добивање Согласност од Градоначалник за објавување оглас за изнајмување на училишен простор • Донесување Одлука за објавување оглас во однос на истата согласност 	Септември
<ul style="list-style-type: none"> • Разгледување и усвојување Записник и донесување Одлука за реализирање на екскурзии, излети и настава во природа за учебната 2018/19 год. • Извештај од работата на Комисијата за селекција на кандидати по оглас за вработување психолог (ново финансирање на определено време до 31.08.2019 год.) 	Октомври

Содржина на работата	Време на реализација
<ul style="list-style-type: none"> • Кооптирање членови на Училишниот одбор претставник од Совет на родители • Извештајод реализирани екскурзии во првото полугодие. • Донесување Одлука за касов максимум за 2019 год. • Донесување Одлука за формирање пописна комисија • Донесување Одлука за вршење попис на средства и нивните извори за 2018 год. • Донесување Одлука за помош на Ирена Танчева за лекување. • Формирање комисија за разгледување молби за пријавени кандидати на оглас за слободни работни места на определено време до 31.08.2019 год. 	Ноември
<ul style="list-style-type: none"> • Кооптирање член на Училишниот Одбор делегиран од МОН • Разгледување и усвојување на Полугодишниот извештај за работата на училиштето во учебната 2018/2019 година • Разгледување и усвојување на Полугодишниот извештај за реализација на екскурзии, излети и настава во природа за учебната 2018/2019 година. • Разгледување и усвојување на Извештајот од извршениот попис на средства и нивните извори со состојба до 31.12.2018 год. во ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје. • Извештај од работата на Комисијата за селекција на кандидати по оглас за вработување на определено работно време до 31.08.2018 год. и донесување Мислење за кандидатите. 	Јануари
<ul style="list-style-type: none"> • Разгледување и усвојување на Развојната програма за работа на ООУ „Коле Неделковски“ за период 2019-2023 год. • Разгледување и усвојување на Финансискиот извештај за годишна сметка за 2018 год. <ul style="list-style-type: none"> - буџетска општинска сметка 903-14 - буџетска општинска сметка 603-12 - сопствена сметка 787 – 10 	Февруари
<ul style="list-style-type: none"> • Донесување одлука за Статут на ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје 	Март
<ul style="list-style-type: none"> • Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ „Коле Неделковски“ за учебната 2018/19 год. • Известување за допис од МОН за доброволно изучување на српски јазик. • Разгледување и усвојување на Извештајот за реализирани екскурзии, излети и настава во природа на ООУ „Коле Неделковски“ за учебната 2018/19 год. • Донесување одлука за издавање под закуп училишен простор, фискултурна сала и училници • Донесување одлука за паричен надоместок за изработка на распоред на часови за 2019/20 год. 	Јуни

1.6 Работа на Советот на родители

Во учебната 2018/2019 година се одржаа 6 состанока со членовите на Совет на родители со следнава содржина:

Програмска содржина	Време на реализација
<ul style="list-style-type: none">Разгледување и усвојување на Програмата за Совет на родители за учебната 2018/19 год.Запознавање со Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2018/19 год., мислења, предлози, дополнувања.Дополнување на Советот на родители со нови членови од 1-во одд.Запознавање на Советот на родители со Проектот за меѓуетничка интеграција во образовниот систем (МИО)Организациони прашања во врска со подготовките за одвивање на наставата и работата во тековната учебна година од:<ul style="list-style-type: none">- подготвеност на објектот- спроведување на поедини активности во училиштето со учениците и помош на родителите (општествено корисна работа)- исхрана на учениците- организација на одделенската настава- информација за поделбата на бесплатни учебници од 1-во до 9-то одд.- информација за употреба на е-дневник во наставата- информација за промена на наставните планови и програми за учебната 2018/19 год.- известување за осигурување на учениците- известување за физичко обезбедување	Септември
<ul style="list-style-type: none">Избор на член на Совет на родители за во Училишен Одбор поради завршен мандатУспехи поведение на учениците во првото тромесечие од учебната 2018/2019год.Извештај од реализираните екскурзии и излети во учебната 2018/19 год.Извештај за здравствената заштита на учениците (систематски и стоматолошки прегледи)Извештај одспроведенитехуманитарни акции по повод „Месец на книгата“ и „Ден на гладта“.Извештај за ново финансирање – вработен психологПредлог за Новогодишен Базар	Ноември

Програмска содржина	Време на реализација
<ul style="list-style-type: none"> • Разгледување и усвојување на Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Коле Неделковски“ во учебната 2018/19 год. • Усвојување Извештај за реализирани екскурзии во првото полугодие од учебната 2018/19 год. • Усвојување Извештај за успехот и поведението на учениците во првото полугодие од учебната 2018/19 год. • Извештај за собрани средства од реализиран Новогодишен базар • Покана за учество на трибина • Известување за образец за социјално загрозени семејства • Договор за апарати за храна и пијалоци 	Февруари
<ul style="list-style-type: none"> • Извештај за успехот и поведението на учениците во третото тромесечие од учебната 2018/19 год. • Извештај за здравствената заштита на учениците од 1-во до 9-то одд. • Разгледување на Развојната програма за период од 2019-2023 год. 	Април
<ul style="list-style-type: none"> • Извештај за Допис од Општина Центар • Извештај за проектот „Училиште на 21-от век“ • Известување за спроведување на анкета за упис на ученици во новото училиште „Капиштец“ во учебната 2019/20 год. • Известување за добиен грант за реновирање на училиштето 	Април
<ul style="list-style-type: none"> • Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ „Коле Неделковски“ за учебната 2018/19 год. • Известување за допис од МОН за доброволно изучување на српски јазик. • Разгледување и усвојување на Извештајот за реализирани екскурзии, излети и настава во природа на ООУ „Коле Неделковски“ за учебната 2018/19 год. • Извештај за успехот и поведението на учениците на крајот на учебната 2018/19 год. • Извештај за запишани првачиња за учебната 2019/20 год. 	Јуни

На 20.12.2018 год. се реализира Новогодишен базар на иницијатива на членовите во Советот на родители и со поддршка од сите родители од училиштето. Собраните парични средства беа наменети за хуманитарна помош за семејство од нашето училиште кои семејниот дом го изгубија во пожар.

1.7 Работа на Наставничкиот совет

Наставничкиот совет во учебната 2018/19 год. одржа 17 состанока со следниве содржини:

Содржина на активноста	Време на реализација
<ul style="list-style-type: none"> • Распределба на часови и одделенски раководства • Формирање на Стручни активи за учебната 2018/19 год. • Извештај за запишани првачиња во учебната 2018/19 год. • Договор за прием на првачиња • Изработка на програми за екскурзии • Распределба на одговорни наставници за е-дневникот 	Август
<ul style="list-style-type: none"> • Разгледување и усвојување на Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2018/2019 год. • Разгледување и усвојување на Програмата за екскурзии, излети и настава во природа за учебната 2018/2019 год. • Договор за родителска средба. 	Август
<ul style="list-style-type: none"> • Известување за оглас за доделување на стипендија за талентиран ученик од VIII и IX одд. (од Општина Центар) • Известување за оглас за доделување на стипендија на ученици од социјално загрозувани семејства (од Општина Центар) • Формирање тим за обука за изготвување апликации за доделување грантови според програмата „Еразмус“ • Известување за наставници по физичко образование од 1-во до 5-то одд. • Известување за филмска работилница за ученици • Известување за осигурување на ученици (ОК „Сава Осигурување“) • Известување за учество на Ликовен хепенинг во Градски парк • Известување за учество на Ден на мирот на 21.09.2018 год. • Назначување ментор за одделенски наставник Александра Тодоровска во 1-во одд. • Барање Согласност од родител Фросина К. за формирање тим од музикални ученици од 9 до 13 год. за учество во мјузикл. 	Септември

Содржина на активноста	Време на реализација
<ul style="list-style-type: none"> • Известување за „Недела на мобилност“ (без автомобили) со траење од 16 до 22 септември • Формирање тим за проектот МИО 	Септември
<ul style="list-style-type: none"> • Доделување решение за трансформација на работен однос од определено на неопределено работно време • Разгледување барање од родители за ученик Марија Трпезановска • Известување за ново вработување на психолог Марија Трпчевска Блажевска • Назначување ментор за нововработен психолог • Договор за организација на „Месецот на гладта“ • Договор за организација на „Месец на книгата“ • Извештај за спроведени излети и екскурзии • Информација за изготвување Развоен план на училиштето • Известување за покана од МТВ 	Ноември
<ul style="list-style-type: none"> • Извештај за реализација на Наставните планови и програми во првото тромесечие од учебната 2018/2019год. • Успех и поведение на учениците во првото тромесечие од учебната 2018/2019 год. • Договор за изработка на Развојната програма • Договор за родителска средба • Известување за учество на проектот „Толеранција“ на 15.11.2018 год. • Известување за посета на театарска претстава во театар „Сенки“ • Известување за проектот „Сообраќајна патрола“ • Извештај за реализираните хуманитарни акции „Месец на книгата“ и „Ден на гладта“. • Информација за осигурување на вработени • Информација во врска со попладневното обезбедување 	Ноември

Содржина на активноста	Време на реализација
<ul style="list-style-type: none"> • Известување за работни денови • Мислење од Наставнички Совет за одделенскиот наставник Верица Блажевска за полагање приправнички испит • Известување за организирање предавања од Пластична хирургија за ученици од 6-то до 9-то одд. за опасност од петарди • Известување за хуманитарен концерт на ниво на Општина Центар • Формирање инклузивен тим 	Декември
<ul style="list-style-type: none"> • Успех и поведение на крајот од првото полугодие од учебната 2018/19 г • Реализација на наставните планови и програми на крајот од првото полугодие од учебната 2018/19 год. • Договор за родителска средба • Формирање комисија за прегледување дневници 	Јануари
<ul style="list-style-type: none"> • Разгледување и усвојување на Полугодишниот извештај за работата на училиштето за учебната 2018/19год. • Разгледување и усвојување на Полугодишниот извештај за реализацијата на екскурзии, излети и настава во природа за учебната 2018/19 год. • Барање од родител на ученик од 1-во одд. за префрлување во друга паралелка. 	Јануари
<ul style="list-style-type: none"> • Разгледување и усвојување на Развојната програма • Формирање тим за Самоевалуација на училиштето • Информација за престојните обуки 	Февруари
<ul style="list-style-type: none"> • Договор за обуки на наставници • Договор за патронен празник на училиштето • Известување за театарска претстава • Извештај за е-дневник • Разгледување на барања од родители • Информации и известувања за тековниот период 	Март
<ul style="list-style-type: none"> • Успех и поведение на учениците на крајот од третото тромесечие од учебната 2018/19 год. • Реализација на наставните планови и програми во третото тромесечие во учебната 2018/19 год. • Договор за родителска средба 	Април

Содржина на активноста	Време на реализација
<ul style="list-style-type: none"> • Формирање комисија за упис на првачиња во учебната 2019/20 год. • Формирање комисија за избор на истакнат наставник од одделенска и предметна настава и талентиран ученик • Номинирање на наставник од одделенска и предметна настава и талентиран ученик, како и ученик на генерација од 9-а и 9-б одд. • Разгледување барања од родители • Допис од Општина Центар • Известување за изработка на Самоевалуацијата на училиштето • Известување за анкета за упис на ученици во новото училиште во населба Капиштец • Известување за допис од ОИК во врска со престојните избори 	Април
<ul style="list-style-type: none"> • Извештај за реализирани екскурзии за 3-то одд. и настава во природа за 5-то одд. • Формирање комисија за полагање класен испит за ученик од 8-б одд. Тамара Трпезановска. • Известување за работна сабота • Договор за одделенски совети, наставнички совет, родителски средби • Известување за проектот „Селфи“ • Известување за Самоевалуација на училиштето • Формирање комисија за изработка Програма за екскурзии за 2019/20 год. • Договор за прием на првачиња • Известување за ученик на генерација 	Мај
<ul style="list-style-type: none"> • Извештај за реализација на Наставните планови и програма за 9-то одд. на крајот од учебната 2018/19 год. • Извештај за успехот и поведението за 9-то одд во учебната 2018/19 год. • Договор за родителска средба за 9-то одд. • Договор за поделба на свидетелства за 9-то одд. • Формирање комисија за преглед на дневници за 9-то одд. 	Јуни

Содржина на активноста	Време на реализација
<ul style="list-style-type: none"> • Реализација на Наставните планови и програми на крајот од учебната 2018/19 год. од 1-во до 8-мо одд. • Успех и поведење на учениците од 1-во до 8-мо одд. на крајот од учебната 2018/19 год. • Доделување решенија за неопределено време на двајца вработени • Договор за родителска средба за учениците од 1-во до 8-мо одд. • Поделба на свидетелства за ученици од 1-во до 8-мо одд. • Формирање комисија за прегледување на дневници од 1-во до 8-мо одд. 	Јуни
<ul style="list-style-type: none"> • Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје за учебната 2018/19 год. • Известување за допис од МОН за доброволно изучување на српски јазик. 	Јуни

1.8 Работа на стручните активи

Во текот на учебната 2018/2019 година од страна на Стручните активи беа реализирани следниве состаноци:

* Годишен извештај од работата на стручниот актив во одделенска настава (I – V одд.)

Содржина на работа	Време на реализација	Носител на активностите
<ul style="list-style-type: none"> - Изготвување на план за работа на стручниот актив за учебната 2018/2019год. - Планирање на наставниот материјал – глобално и тематско - Изготвување план за наставно-научна екскурзија, едnodневни излети (есенски и пролетен) за соодветните одделенија. Реализација на план за подготовка на почетокот на учебната 2018/19 год. 	Август	С. Гочевска Љ. Андреева М. Кузмановска С. Блажевска Б. Јованова С. Маслеревска
<ul style="list-style-type: none"> - Изготвување на евидентни листови за следење и оценување на постигањата на учениците - Планирање и реализација на дополнителна и додатна настава 	Септември	К. Петковска Р. Нушкова М. Настевска С. Гочевска Б. Јованова
<ul style="list-style-type: none"> - Соработка со семејствата и можност за нивно вклучување во работата - Анализа на успехот и поведението на учениците во првото тромесечие - Мерки за подобрување на успехот - Работа со ученици кои имаат потешкотии во наставниот процес и организација на дополнителна настава 	Ноември	А. Кочева М. Николоска С. Гочевска М. Настевска Љ. Андреева Б. Јованова М. Кузмановска
<ul style="list-style-type: none"> -Анализа на успехот и поведението на учениците во првото полугодие од учебната 2018/19 год. - Мерки за подобрување на успехот - Запознавање на стручниот актив со психологот - Информациска за Новогодишен базар 	Декември	П. Павлова С. Гочевска Р. Нушкова С. Симоновска М. Кузмановска М. Настевска С. Маслеревска
<ul style="list-style-type: none"> -Идентификација и истакнување на надарените деца по одредени предмети -Состојби и проблеми со изборните предмети 	Февруари	А. Кочева М. Николоска С. Гочевска М. Настевска Љ. Андреева Б. Јованова М. Кузмановска

Содржина на работа	Време на реализација	Носител на активностите
-Одбележување на Денот на дрвото и Денот на екологијата 21 Март -Учество на математичкиот натпревар Кенгур -Анализа на успехот и поведението на учениците во третото тромесечие	Март	А. Кочева М. Николоска С. Гочевска М. Настевска Љ. Андреева Б. Јованова М. Кузмановска
-Ликовен и литературен конкурс – патронен празник -Меѓуодделенски натпревар – патронен празник -Анализа на постигнатите резултати и организирање помош на послабите ученици	Април	А. Кочева М. Николоска С. Гочевска М. Настевска Љ. Андреева Б. Јованова М. Кузмановска
-Организирање и реализација на пролетни еднодневни излети -Разгледување на успехот и поведението на учениците	Мај	П. Павлова С. Гочевска Р. Нушкова С. Симоновска М. Кузмановска М. Настевска С. Масперевска
-Средување на педагошката евиденција и документација -Изготвување на Годишен извештај од рработата на стручните активи	Јуни	А. Кочева М. Николоска С. Гочевска М. Настевска Љ. Андреева Б. Јованова М. Кузмановска

Одговорен наставник
Слободанка Гочева

*** Годишен извештај од работата на стручниот актив на општествена група предмети**

Содржина на работа	Време на реализација	Носител на активностите
<ul style="list-style-type: none"> - Разгледување и усвојување на Годишната програма за работа на стручниот актив за учебната 2018/2019год. - Разгледување на Годишните планирања на предметните наставници - Посета на час по германски јазикната тема: „Мои пари, мои работи“ во IX одд. - Посета на час по историја „Настанокот на човекот“ во VI одд. 	Септември	Радмила И. Стојановска Ивона Димова, Филип Стојковиќ Билјана Јованова Светлана Масларевска
<ul style="list-style-type: none"> - Разговор и разменување на идеи со стручните активи од други училишта - Недостатоци при подготовка на дневни подготовки - Посета на часот по изборниот предмет „Танци и народни ора“ на тема „Визуелна презентација на Македонското оро „Тешкото“ – Мијаците Западно играорно подрачје“ во VIII одд. 	Октомври	Радмила И. Стојановска Бранислав Ристески Јасмина Чичкарич Еуридика Глигорова Анета Чупеска Билјана Јованова Светлана Масларевска
<ul style="list-style-type: none"> - Дискусија на теми „Мојните вештини на слушањето“, и „Музика во учењето“. - Дискусија за воспитната улога на наставникот покрај образовната. - Посета на часот по англиски јазик на тема: „Придавки обработка“ во VI одд. 	Ноември	Радмила И. Стојановска Анета Чупеска Јасмина Чичкарич Јасмина Сених Бранислав Ристески Билјана Јованова Светлана Масларевска
<ul style="list-style-type: none"> - Анализа на постигнатите резултати во првото полугодие по предметите од општествената група - Учество на наши ученици на патрониот празник на ООУ „Кочо Рацин“. Литературно читање на слободна тема. - Посета на часот по англиски јазик на тема: „Познати Борци за мир“ (ИКТ) во IX одд. 	Декември	Радмила И. Стојановска Ивона Димова Анета Чупеска Јасмина Чичкарич Јасмина Сених Бранислав Ристески Воислав Гушевски Еуридика Глигорова Билјана Јованова Светлана Масларевска

Содржина на работа	Време на реализација	Носител на активностите
<ul style="list-style-type: none"> -Унапредување на педагошката улога на наставникот -Лична надградба, соработка и едукација -Соработката со учениците -Љубов кон пишаниот збор - литературен конкурс 	Февруари	Радмила И. Стојановска Ивона Димова Анета Чупеска Јасмина Чичкарич Јасмина Сених Бранислав Ристески Воислав Гушевски Еуридика Глигорова
<ul style="list-style-type: none"> -Анализа и дискусија; начин на планирање на наставни единици -Организација на квиз по англиски и германски јазик помеѓу одделенија од иста генерација. -Практични часови: <ul style="list-style-type: none"> - Музичко образование-Трајко Прокопиев „Лабина Дојрана” дискусија за балет VII одд - Македонски јазик - VI одд. Интервју: „Немаме резервна планета- извадок од весник. 	Март	Радмила И. Стојановска Ивона Димова Анета Чупеска Јасмина Чичкарич Јасмина Сених Бранислав Ристески Воислав Гушевски Еуридика Глигорова Билјана Јованова Светлана Масларевска
<ul style="list-style-type: none"> -Активностите за подготовка на Патрониот празник на ООУ „Коле Неделковски”. -Посета на Саемот на книга 2019 -стратегии на учењето – мотивација и напредок -Дискусии за демократичност и почитување на индивидуалните разлики кај учениците и нивните потреби -Практичен час: <ul style="list-style-type: none"> - германски јазик „Медиумите во секојдневието” VII одд. - Унапредување на системот за следење и оценување на успехот на учениците, размена на идеи и искуства. 	Април	Радмила И. Стојановска Ивона Димова Анета Чупеска Јасмина Чичкарич Јасмина Сених Бранислав Ристески Воислав Гушевски Еуридика Глигорова Билјана Јованова Светлана Масларевска

Содржина на работа	Време на реализација	Носител на активностите
<ul style="list-style-type: none"> -Учество на регионални и државни натпревари и анализа на резултати добиени од нив - Обновување на училишната библиотека со донации од ученици и наставници -Анализа и дискусии: поединец, тим, групи – предности и негативни страни -Самокритичност – чекор кон подобрување на сопствениот израз – насоки и идеи -Практичен час: <ul style="list-style-type: none"> - Англиски јазик во одделенска настава Повторување на вокабулар за облека низ игри III одд. 	Мај	<p>Радмила И. Стојановска Ивона Димова Анета Чупеска Јасмина Чичкарич Јасмина Сених Бранислав Ристески Воислав Гушевски Еуридика Глигорова Билјана Јованова Светлана Масларевска</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Заклучоците за дополнителна настава, дали и како им помага на учениците кои имаат потреба од неа. - Позитивните и негативните страни од примената на информатичките технологии при учење на странски јазици - Разгледување и усвојување на извештајот за работата на стручниот актив за учебната 2018/19 год. - Насоки и идеи за изработување на план и програма за следната учебна година - Заложба за поголема ефикасност на активот за општествената група предмети – поставување нови цели. 	Јуни	<p>Радмила И. Стојановска Ивона Димова Анета Чупеска Јасмина Чичкарич Јасмина Сених Бранислав Ристески Воислав Гушевски Еуридика Глигорова Билјана Јованова Светлана Масларевска</p>

Одговорен наставник:
Радмила И. Стојановска

*** Годишен извештај од работата на стручниот актив по природна група предмети**

Содржина на работа	Време на реализација	Носител на активностите
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Разгледување и усвојување на Годишната програма за работа. ✓ Разгледување на наставните планови и прилагодување кон новите барања за процесно тематските планирања во наставата. ✓ Посета на наставен час по географија усогласен според програмата „ Физичко-географски карактеристики на Европа“ во 8-мо одд. 	Септември	С. Алексова, В. Илиеска, Л. Стојановска В. Зорчец Б. Јованова С. Масларевска
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Посета на наставен час по информатика усогласен според програмата „Внесување на хиперврски во документ и нивна употреба“ во 7-мо одд. 	Октомври	В. Зорчец Л. Стојановска В. Илиевска С. Алексова Б. Јованова С. Масларевска
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Разгледување на степенот на примена на стандардите за оценување и потешкотиите при тоа. ✓ Стратегии на учењето – активности кои ја подобруваат продуктивноста и ја поттикнуваат мотивацијата на учениците. 	Ноември	В. Јаноска В. Илиевска С. Алексова Л. Стојановска В. Зорчец
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Анализа на резултатите постигнати во првото полугодие од природната група предмети и математика. ✓ Посета на наставен час по биологија усогласен според програмата „Фетален развој“ во 9-то одд. 	Декември	Т. Нестороска С. Алексова В. Илиеска, В. Зорчец Б. Јованова М. Трпчевска
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Посета на наставен час по хемија усогласен според програмата „Закон за зачувување на масата“- 9-то одд. ✓ Посета на наставен час по физика усогласен според програмата „Изведбена активност за зачувување на Енергија“ 8-мо одд“. 	Јануари/Февруари	Т. Нестороска С. Алексова В. Илиеска, В. Зорчец В. Јаноска Л. Стојановска Б. Јованова М. Трпчевска

Содржина на работа	Време на реализација	Носител на активностите
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Усогласување на наставните планови и програма и прилагодување со програмата „Интеграција за еколошката едукација во македонскиот образовен систем”. ✓ Посета на наставен час по математика усогласен според програмата „Права пропорција”. 	Март	Т. Нестороска С. Алексова В. Илиеска, В. Зорчец В. Јаноска Л. Стојановска Б. Јованова М. Трпчевска
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Утврдување на успехот и поведението во третото тромесечие од учебната година. ✓ Активности за подготовка на Патрониот ден на училиштето. 	Април	Т. Нестороска С. Алексова В. Илиеска, В. Зорчец В. Јаноска Л. Стојановска
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Учество на регионални натпревари и анализа на резултатите добиени од нив. ✓ Анализа на успехот на учениците направена врз основа на статистиката добиена од портфолието на учениците. 	Мај	Т. Нестороска С. Алексова В. Илиеска, В. Зорчец В. Јаноска Л. Стојановска
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Разгледување и усвојување на извештајот од работата на стручниот актив за учебната 2018/2019 година. ✓ Насоки за изработување на план и програма за следната учебна година 	Јуни	Т. Нестороска С. Алексова В. Илиеска, В. Зорчец В. Јаноска Л. Стојановска

Одговорен наставник:
Славица Алексова

1.9 Ученички екскурзии

Во Годишната програма на ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје, за учебната 2018/2019 година согласно Правилникот за начинот на изведување на ученички екскурзии и излети и други слободни активности, изработена е Програма во која се предвидени:

- Еднодневен есенски излет за учениците од I – IX одделение
- Настава во природа за учениците од V одделение
- Дводневна историско - географска екскурзија за учениците од VI одделение

- Тродневна општо образовна, научно – рекреативна екскурзија за учениците од IX одделение
- Еднодневна екскурзија за учениците од III одделение

По добиената согласност за реализација на Програмата за излети и екскурзии за учебната 2018/2019 год. од страна на :

- БРО
- Советот на Општина Центар
- Советот на родители

во учебната 2018/2019 год. беа реализирани :

- **Еднодневен есенски излет** во с. Дељадровце–Кумановско за учениците од II до IX одд. – агенција „Кондор“, додека учениците од I одд. беа во посета на Градски парк.

Содржина и активности:

Реализиран на ден 18.10.2018 год. Поаѓање во утринските часови, пристигнување во комплексот на манастирот „Св. Ѓорѓија“ разгледување и запознавање со неговата историја, одмор, игра и рекреација на учениците, фотографирање и враќање во попладневните часови.

- **Дводневна историско – географска екскурзија** низ Источна Македонија за учениците од VI одделение – сместени во детското одморалиште „Михајлово“ – Кавадарци – агенција „Кондор“

- Содржини и активности :

Прв ден : (30.10.2018 год.)

- Посета на Велешкото езеро
- Посета и разгледување на Народниот Музеј во Велес
- Посета на археолошкиот локалитет Стоби
- Сместување во одмаралиштето. Во вечерните часови, организирана вечера покрај логорски оган и организирана диско забава во објектот.

Втор ден : (31.10.2018 год.)

- Прошетка низ планината Кожув. Спортско рекреативно дружење и спортување.
- Посета на приградската населба Ваташа, враќање по
- Враќање во Скопје во попладневните часови.

- **Тродневна општообразовна научно-рекреативна екскурзија** низ Западна Македонија за учениците од IX одделение - сместени во детското одморалиште „Михајлово“ – Кавадарци – агенција „Кондор“

- Содржини и активности :

Прв ден : (24.10.2018 год.)

- Посета на Народниот музеј во Велес и спомен куќата на Кочо Рацин.
- Посета на Штип со тврдината.
- Посета на Радовиш и црквата Св. Троица“
- Панорамско разгледување на Неготино
- Сместување во одмаралиштето.

Втор ден : (25.10.2018 год.)

- Прошетка низ планината Кожув и посета на караулата „Нице“
- Организирани спортски натпревари во фудбал и кошарка
- Во вечерните часови, организирана вечера покрај логорски оган и организирана диско забава во објектот.

Трет ден: (26.10.2018 год.)

- Посета на фабриката „Кожувчанка“ во с. Мрежичко
- Посета на античкиот локалитет Стоби
- Враќање во Скопје во попладневните часови.

- **Настава во природа** низ Западна Македонија, месец Април 2019 г, за учениците од V одделение - сместени во хотелот Конгресен Центар – Охрид – агенција „Кондор“

- Содржини и активности :

Прв ден :

- Посета на Вевчани и Вевчанските извори
- Посета на Струга и реката Црн Дрим
- Посета на Природно-научниот музеј Незлобински
- Посета на Спомен дом на Браќата Миладиновци
- Разгледување на Струга
- Сместување во хотелот

Втор ден :

- Посета на Билјанини извори
- Посета на Св. Јован Канео
- Посета на црквата Св. Софија
- Посета на Амфитеатарот
- Посета на Плаошник
- Посета на Самоиловата тврдина
- Организирани спортски активности

Трет ден :

- Посета на Заливот на коските
- Организирани спортски активности
- Шетање по крајбрежјето на хотелот

Четврти ден :

- Посета на Старата чаршија во Охрид
- Враќање во Скопје во попладневните часови

- **Еднодневна екскурзија** во национален парк Маврово за учениците од III одделение – агенција „Кондор“

➤ Содржини и активности :

- Посета на националниот парк Маврово
- Посета на врвовите на Шара
- Посета на селото Вруток
- Посета на падините на Бистра
- Посета на Маврови Анови

Извештаите од реализираните планирани екскурзии и излети за учебната 2018/19 год. беа разгледани и усвоени на :

- Наставнички совет
- Училишен одбор
- Совет на родители

1.10 Работа на ученичката заедница

Ученичката заедница во ООУ „Коле Неделковски“ е составена од ученици од VI – IX одд. од секоја паралелка по 2 ученика.

Во учебната 2018/19 год. се реализираа 5 средби на учениците со одговорниот наставник Ивона Димова и се реализираа следниве работни содржини:

Работна содржина	Време на реализација
<ul style="list-style-type: none">- Избор на раководство на ученичката заедница (претседател, заменик, членови и записничар)- Запознавање со задачите и работата на ученичката заедница.- Ученичката заедница како работен колектив во кој секој придонесува за попријатна атмосфера- Редовност и дисциплина	Октомври
<ul style="list-style-type: none">- Однесување на учениците во училиштето и на јавни места- Како да се подобрат работните навики, работната дисциплина и условите за работа во училиштето- Разговор на тема: Добиените оценки се резултат на моето учење. Како да го подобриме успехот?- Разговор за полугодишниот успех на учениците;- Активности за подготовка за реализирање на Новогодишниот Базар во училиштето.	Декември
<ul style="list-style-type: none">- Разговор на тема: Треба да го чуваме угледот на училиштето, да се грижиме за редот, дисциплината и училишниот инвентар.- Разговор на тема: Поттикнување и помош на помалку успешните ученици во наставата.- Одговорност за постапките и делата.	Февруари

<ul style="list-style-type: none"> - Проблеми во одделението како единка и како да ги решиме. - Одбележување на Денот на екологијата - Предавање за заштита од алкохол, дрога и пушење - Разговор на тема: Подигање на еколошката свест и остварување на ЕКО стандардите во училиштето. - Одбележување на 1 април – Денот на шегата 	Април
<ul style="list-style-type: none"> - Разгледување на успехот и поведението на учениците пред крајот на учебната година. - Анализа на работата на ученичката заедница. 	Мај

Членови на ученичката заедница

Паралелка	Име и презиме
VIa	Ведран Андреевски
	Дарјан Димовски
VIб	Никита Поп Тонев
	Ана Стојчетовиќ
VIв	Амина Белкиса Бабиќ
	Горјан Стојков
VIIa	Ања Михајлоска
	Јован Лукиќ
VIIб	Данил Ордевски
	Александар Тодоров
VIIIa	Ведран Павловски
	Петар Илиќ
VIIIб	Арзу Исмаили
	Предраг Лазетиќ
IXa	Симона Живкова
	Емилија Петровска
IXб	Диана Бушиноска
	Мојсо Бошковски

1. 11 Професионална ориентација на учениците

Професионалната ориентација на учениците од I до IX одд. се реализира преку темите кои се обработуваат на часот по животни вештини (одделенскиот час) и преку проектот „Заедничка грижа за насочување на учениците“ кој се реализира секоја учебна година.

Во учебната 2018/19 год. професионалната ориентација на учениците се реализираше преку следниве активности:

Активност	Тим	Време на реализација
Запознавање со професија - стоматолог - архитект	Родител Наставник Ученици од I ^a одд.	октомври/февруари
Запознавање со професија - доктор за уво, нос и грло - архитект	Родител Наставник Ученици од I ^b одд.	октомври/април
Запознавање со професија - продавач во книжара - поштар	Родител Наставник Ученици од I ^b одд.	октомври/март
Запознавање со професија - цариник - програмер	Родител Наставник Ученици од II ^a одд.	септември/март
- Посета на книжара со учество на преведувач - Запознавање со професија пилот	Родител Наставник Ученици од II ^b одд.	ноември/април
- Посета на продавница за велосипеди и презентација на истите - Запознавање со професија куклар	Родител Наставник Ученици од II ^b одд.	октомври/мај
Запознавање со професија - музички педагог - пилот	Родител Наставник Ученици од III ^a одд.	ноември/април
Запознавање со професија - професор по англиски јазик - еколог	Родител Наставник Ученици од III ^b одд.	декември/мај
- Посета на фабрика за мебел - Запознавање со професија тишлер	Наставник Ученици од III ^b одд.	ноември
- Запознавање со професија градежен инженер	Родител Наставник Ученици од IV ^a одд.	октомври
Запознавање со професија - кожен лекар - физичар	Родител Наставник Ученици од IV ^b одд.	ноември/мај

Запознавање со професија - биохемичар - контролор на летање	Родител Наставник Ученици од V ^a одд.	ноември/април
- Посета на изложба на куќи и запознавање со професија архитект	Родител Наставник Ученици од V ^b одд.	ноември
- Запознавање со професија стоматолог	Родител Наставник Ученици од VI ^a одд.	декември
Запознавање со професија - архитект - информатичар	Родител Наставник Ученици од VI ^b одд.	ноември/април
- Запознавање со професија архитект	Родител Наставник Ученици од VI ^b одд.	ноември
- Запознавање со професија архитект	Родител Наставник Ученици од VII ^a одд.	ноември
Запознавање со професија - стоматолог - агент за осигурување	Родител Наставник Ученици од VIII ^a одд.	ноември/мај
Запознавање со професија - музичар - автомеханичар - електроинженер	Родител Наставник Ученици од IX ^a одд.	декември/февруар/април

Во склоп на овој проект учениците од 3-б одд. во соработка со одделенските раководители и родителите на оваа паралелка реализираа проект „Самоучење“ во кој презентери беа учениците, а нивните родители асистенти.

Реализирани беа 12 активности со теми од наставниот предмет Природни науки, при што покрај презентациите на учениците беа реализирани изработки на плакати, компјутерски анимции, експерименти и др.

2. Годишен извештај за реализирани активности од програмата за антикорупциска едукација на учениците

Активност	Соработници	Време на реализација
1. Презентација на програмата за антикорупциска едукација на учениците.	Ученици од 9 одд.	Септември
2. Пополнување на прашалници за предзнаења на учениците со поимите корупција и антикорупција	Ученици од 9 одд.	Октомври
3. Говорна активност - „Дискусија за поимите - корупција, антикорупција, социјален притисок, интегритет“	Ученици од 9 одд.	Март
4. Предавање за улогата на ДИК и механизмите за спречување на корупција.	Председател на Антикорупциска комисија и ученици од 9 одд.	Мај

Одговорен наставник
Филип Стојковиќ

3. Годишен извештај од реализираните активности од проектот “Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем”

1. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА

Акција: 1. Замена на старите вентили од филтрите за довод на вода со нови
2. Замена на дотраените чешми и мијалници во тоалетите со нови и замена на дозерите за сапун во тоалетите и поставување на нови

Цел на акцијата: Заштеда и заштита на водата за пиење, а наша цел е да ја сочуваме чиста и здрава.

Опис:

Рационално користење на водата за потребите во просториите на училиштето.
Наменско користење на водата за хигиената во училиштето.

Подготовка на акцијата

Бр	Активности	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1	Да се спознае важноста на здравата питка вода за сите живи суштества и важноста од чување на изворите на вода	јуни -август / 2018	Еко одбор, директор	Од сопствени сретства на училиштето

Реализација на акцијата:

Бр	Постигнати резултати	Индикатори	Собрани средства
1	Квалитетна и чиста вода за пиење	Создавање на личен позитивен однос кон зачувување на чистотата и заштита на водата за пиење	/
2	Наменско користење на водата за хигиената во училиштето	Мотивирање на децата за активно однесување и пренесување на наученото меѓу пријателите и во семејната средина.	/
3	Подигање на свеста за значењето на водата и начините како да ја заштедиме и заштитиме од загадување, се со цел обезбедување на чиста вода за пиење	Формирање на навики за секојдневно одговорно однесување на децата кон нашата околина, луѓето околу нас и светот во кој живееме	/
4	Рационално користење на водата за потребите во просториите на училиштето.	Да се спознае важноста на здравата питка вода за сите живи суштества и важноста од чување на изворите на вода	/

Учесници во акцијата:

Бр	Учесници	Машки	Женски
1.	Ученици	/	/
2.	Наставници	/	/
3.	Вработени	/	/
5.	Општина	/	/
6.	Соработници	/	/
7.	Останати учесници	/	/
ВКУПНО		/	/

2. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА

Акција:

1. Целосна замена на старите прозорци со нови во канцелариите на училиштето, како и поставување на нови внатрешни ролетни на истите
2. Поставување на нови канти за ѓубре пред сите училници и помошни простории во училиштето
3. Целосна замена на старите клупи и столчиња со нови во прво одделение и во училишната кујна
4. Поставен еден прочистувач на воздух во второ одделение
5. Варосување на сите ходници во училиштето и наставничката канцеларија и на надворешната предна фасада на училиштето
6. Замена на оштетените стакла од надворешните врати со нови армирани стакла
7. Набавени нови училишни нагледни помагала:
 - стиропори пред сите училници,
 - три нови училишни табли,
 - нови работни obleки за техничкиот персонал,
 - два нови CD системи за англиски и германски јазик,
 - еден нов компјутер за психологот,
 - опремување на кабинетот по хемија со нови нагледни помагала (лабараториски прибор),
 - нови шкафови за учениците од прво одделение,
 - четири греалки за потребите на училиштето,
 - спортски реквизити

Цел на акцијата:

- Одржување на зградата, здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење и обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето.
- Намалување на потрошувачката на електрична енергија

Опис:

Обновување на канцелариите со нови прозорци и ролетни од ПВЦ материјал, кој гарантира долготрајност, функционалност и квалитет, направен по сите светски квалитети и Еко - стандарди. Исто така, сите клупи, столчиња и шкавчиња се изработени од квалитетен материјал по сите ЕКО стандарди кои гарантираат функционалност, долготрајност и квалитет.

Подготовка на акцијата

Бр	Активности	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1	Целосна замена на старите прозорци со нови во канцелариите на училиштето, како и поставување на нови внатрешни ролетни на истите	октомври, 2018	Еко одбор, директор	од сопствени средства на училиштето
2	Поставување на нови канти за ѓубре пред сите училници и помошни простории во училиштето	октомври, 2018	Еко одбор, директор	од сопствени средства на училиштето

3	Целосна замена на старите клупи и столчиња со нови во прво одделение и во училишната кујна	октомври, 2018	Еко одбор, директор	оператор "Стара Ванила"
4	Поставен еден прочистувач на воздух во второ одделение	октомври, 2018	Еко одбор, директор	спонзорство од родител
5	Варосување на сите ходници во училиштето и наставничката канцеларија и на надворешната предна фасада на училиштето	јули - август, 2018	Еко одбор, директор	од сопствени средства на училиштето
6	Замена на оштетените стакла од надворешните врати со нови армирани стакла	јули - август, 2018	Еко одбор, директор	од сопствени средства на училиштето
7	Набавени нови училишни нагледни помагала: - стиропори пред сите училници, - три нови училишни табли, - нови работни облекувања за техничкиот персонал, - два нови CD системи за англиски и германски јазик, - еден нов компјутер за психологот, - опремување на кабинетот по хемија со нови нагледни помагала (лабараториски прибор), - нови шкафови за учениците од прво одделение, - четири греалици за потребите на училиштето, - спортски реквизити	септември, 2018	Еко одбор, директор	од сопствени средства на училиштето, Општина "Центар"

Реализација на акцијата:

Бр	Постигнати резултати	Индикатори	Собрани средства
1	- обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето	- квалитетна настава во чисти и уредни училници,	/
2	- чиста, уредна и пријатна средина за престој и учење на учениците и на вработените во училиштето	- долготрајност - функционалност и - квалитет	/
3	- рационално користење на топлинската енергија и нејзина заштеда	- долготрајност - функционалност и - квалитет	/
4	- поквалитетна изолација	- долготрајност - функционалност и - квалитет	/
5	- да се научат учениците и вработените за можните начини на рационално трошење на енергијата и да се знае дека со рационална потрошувачка може да штедиме и чуваме ресурси на планетата и да штедиме пари		/

6	- едукација на учениците за енергијата низ интеграција на наставните содржини во редовната настава и вон наставните активности		/
---	--	--	---

Учесници во акцијата:

Бр	Учесници	Машки	Женски
1.	Ученици	/	/
2.	Наставници	/	/
3.	Вработени	/	/
4.	Родители	/	/
5.	Општина	/	/
6.	Соработници	/	/
7.	Останати учесници	/	/
ВКУПНО		/	/

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА

Акција: Одбележување на Меѓународниот ден за заштита на озонската обвивка

Цел на акцијата: Да се претстават информациите за проблемите предизвикани од истенчувањето на озонската обвивка, која претставува значителна опасност за човековото здравје. Подигање на свеста кај учениците и потребата за негово сочуввање.

Опис:

Во одбележувањето на Меѓународниот ден за заштита на озонската обвивка (16 септември) - учество земаа поголемиот дел од учениците и вработените во нашето училиште, преку реализација на повеќе активности.

Подготовка на акцијата

Бр	Активности	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1	Изработка на Еко-пано - "Да ја спасиме озонската обвивка"	14.09.2018	Волета Јаноска и Викторија Илиеска	хамер, интернет, хартија, постери, фломастери
2.	Презентација во Power Point од ученици од 9 одд. на тема "Да ја спасиме озонската обвивка"	14.09.2018	Виолета Јаноска	ЛЦД проектор, видеопрезентација

Реализација на акцијата:

Бр.	Постигнати резултати	Индикатори	Собрани средства
1.	Подигање на свеста кај учениците од опасните последици од зголемувањето на УВ-зрачењето за човековото здравје и животната средина	Учениците се запознаваат функцијата на озонската обвивка, со поимот "озонска дупка", како и со потребните мерки кои ги презема светската заедница за обновување и санација на озонската обвивка	/

Учесници во акцијата:

Бр	Учесници	Машки	Женски
1.	Ученици	12	5
2.	Наставници	/	2
3.	Вработени	/	/
4.	Родители	/	/
5.	Општина	/	/
6.	Соработници	/	/
7.	Останати учесници	/	/
ВКУПНО		12	7

4. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА

Акција: Меѓународен ден без автомобили

Цел на акцијата: Подигање на свеста кај учениците за намалување на бројот на автомобили на улиците во корист на позелена животна средина, намалување на емисијата на стакленички гасови, зголемување на енергетската ефикасност и поголемо користење на обновливи извори на енергија, да се разберат негативните ефекти од транспортот врз животната средина. Позитивно влијание врз физичкото и психичкото здравје на учениците.

Опис:

На 21.09 (петок) по повод "Меѓународниот ден без автомобили", учество земаа поголем дел од учениците и вработените во нашето училиште. Според планот и програмата реализирани се повеќе активности на кој се потенцираше значењето на овој ден. Родителите и учениците за овој ден беа известени со флаери (изработени од самите ученици) и беа поделени од страна на Еко-патролата на училиштето, под мотото - ЗА ПОЗЕЛЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА! ПРИДРУЖИ СЕ!

Подготовка на акцијата

Бр	Активности	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1	Изложба на велосипеди-нивен изглед (хронолошки низ годините)	21.09.2018	Љупка Андреева	Хартија, бои, интернет, фломастери, постери
2	Ликовна работилница на тема – Велосипед	21.09.2018	Лилјана Савиќ и Биљана Наумчевска	Хартија, бои
3.	Читање на есеј "Да ги ослободиме тротоарите за пешаците "	21.09.2018	Радмила Илиевска-Стојановска	Хартија

Реализација на акцијата:

Бр	Постигнати резултати	Индикатори
1	Ликовна изложба на цртежина тема - велосипед	Подигање на Еко-свест за придобивките на користење на велосипед како превозно средство, развивање на критичко мислење и подигнување на јавната свест за зголемена употреба на овие алтернативни форми на сообраќај: како пешачење, велосипедизам, користење јавен превоз и др.
2.	Продолжување со користење на железни огради за паркирање на велосипеди	/

Учесници во акцијата:

Бр	Учесници	Машки	Женски
1.	Ученици	4	4
2.	Наставници	/	4
3.	Вработени	/	/
4.	Родители	/	/
5.	Општина	/	/
6.	Соработници	/	/
7.	Останати учесници	/	/
ВКУПНО		4	8

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА

Акција: Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата

Цел на акцијата: Да се развие свеста кај младата популација за значењето и потребата на зачувување на здрава животна средина, да се научи како може да се создаде почиста и позелена околина за себе и за идните генерации.

Опис:

На 08 Октомври по повод "Меѓународниот ден за намалување на уништувањето на природата", учество земаа учениците од 8 и 9 одделение со нивните наставници. Според планот и програмата реализирани се активности на кој се потенцираше значењето на овој ден, под мотото - "Македонија без отпад "

Подготовка на акцијата

Бр.	Активности	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1	Презентација во Power Point - 08 Октомври - Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата	08.10.2018	Виолета Јаноска и Анета Чупеска	ЛЦД проектор, интернет
2	Изработка на Еко - пано со пораки за заштита на природата од уништување	08 – 09.10.2018	Виолета Јаноска, Викторија Илиеска,	Хамер, бои, интернет, фломастери, хартија во боја
3	Породолжување на соработката со ПАКОМАК (донација за течен сапун и собирање на пластична ПЕТ амбалажа)	Во текот на целата учебна година	одд.настав.и класни раководители Виолета Јаноска	Хамер, бои, интернет, фломастери, хартија во боја

Реализација на акцијата:

Бр.	Постигнати резултати	Индикатори	Собрани средства
1.	Одговорно однесување кон природата за да ја заштитиме од уништување	Подигање на Еко - свест за придобивките од зачувување на природата од уништување, развивање на критичко мислење и подигнување на јавната свест дека природата ја има се помалку и затоа треба внимателно да го чуваме и почитуваме она што преостанало. - Добивање на знаење за одделно собирање на отпадоците од пакување и придобивките за сите нас, градот, во кој живееме, животната средина и општеството како целина; - Создавање на личен позитивен однос кон одделното собирање на отпадот, зачувување на чистотата и заштита на животната средина; - Формирање на навики за секојдневно одговорно однесување на децата кон нашата околина, луѓето околу нас и светот во кој	/

		живееме; - Мотивирање на децата за активно однесување и пренесување на наученото меѓу пријателите и во семејната средина.	
--	--	--	--

Учесници во акцијата:

	Учесници	Машки	Женски
1.	Ученици	10	6
2.	Наставници	/	3
3.	Вработени	/	/
4.	Родители	/	/
5.	Општина	/	/
6.	Соработници	/	/
7.	Останати учесници	/	/
ВКУПНО		10	9

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА

Акција: Меѓународен ден на гладта

Цел на акцијата: Меѓународниот ден на гладта во светот се одбележува за да се подигне свеста на луѓето за проблемот со гладта, како и за достигнувањата на милиони луѓе кои веќе го надминале проблемот со гладта и ги задоволуваат основните потреби.

Опис:

Црвениот крст на Република Македонија по овој повод се вклучува во одбележувањето на 16 Октомври со организирање на кампања под мотото „Помислете и на нас“. Во нашето училиште се организираше акција за донирање на храна. Во реализација на проектот учествуваа сите ученици, наставници и вработени во училиштето. Донираната храна беше поделена на едно социјално ранливо семејство во нашето училиште.

Подготовка на акцијата

Бр.	Активности	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1.	Соопштување на акцијата - плаката на огласна табла во училиштето	06 и 07.11.2018	директор и педагог	/
2.	Еко - пано со изработени пораки, слогани и рецепти за здрава храна (Healthy food)	06 и 07.11.2018	Јасмина Чичкариќ и Јасминка Сених	Хамер, интернет, бои, хартија во боја, фломастери
3.	Презентација во Power Point - "Здраво, а вкусно "	06 и 07.11.2018	Тодорка Несторовска	ЛЦД - проектор, интернет, видеопрезентација

4.	Усна презентација (Power Point) – Значењето на биодиверзитетот во природата	06 и 07.11.2018	Тодорка Несторовска	ЛЦД - проектор, интернет, видеопрезентац ија
----	--	--------------------	------------------------	---

Реализација на акцијата:

Бр.	Постигнати резултати	Индикатори
1.	Меѓународниот ден на гладта има за цел да ги инспирира учениците да ја покажат својата солидарност и да дадат поддршка за да овозможат уште многу луѓе да го надминат проблемот со гладта и сиромаштијата.	Собрана количина на храна

Учесници во акцијата:

	Учесници	Машки	Женски
1.	Ученици	учество на ученици од целото училиште	
2.	Наставници	учество на наставниците од целото училиште	
3.	Вработени	учество на вработените од целото училиште	
4.	Родители	поголем дел од родителите преку своите деца	
5.	Општина	/	/
6.	Соработници	/	/
7.	Останати учесници	/	/
ВКУПНО			

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА

Акција: 06.03.2019 - СВЕТСКИ ДЕН ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Цел на акцијата: Едукација на учениците од 11 – 14 години на тема енергија, за која преку креативни, теоретски и практични примери учениците ќе се запознаат и ќе го научат значењето на енергијата, енергетската ефикасност и нејзиното производство и употреба од страна на луѓето. Во текот на проектот во теоретскиот дел ќе биде објаснето значењето на електричната енергија и енергијата како општ поим, а исто така преку интересни практични вежби учениците ќе можат самите да ја осознаат и увидат важноста на алтернативните начини на производство на електрична енергија и бенефициите за животната средина од истите, преку истото развивање на свеста за намалување на потрошувачката и заштедата на електрична енергија.

Опис:

Едукација за значењето на енергијата преку креативни теоретски и практични примери
--

Подготовка на акцијата

Бр.	Активности	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1	Презентација во Power Point на тема "Светски ден за заштеда на енергија "	06.03.2019	Виолета Јаноска ученици од 9б одд.	Информации добиени од интернет-линкови
2	Изработка на флаери за енергетска ефикасност	06.03.2019	Викторија Илиеска - ученици од 9а одд.	Информации добиени од интернет-линкови
3	Дебата на тема на часовите по физика и зработка на хамери, со истакнување на позитивните страни на обновливите, наспроти негативните страни на необновливите извори на електрична енергија (уредување на еко-паното)	12 месец 2018 03 месец 2019	Викторија Илиеска - ученици од 9а одд.	Компјутер, хартија, тонер за печатење, фломастери, книга "Енергетска ефикасност"
4	Дебата на тема- Кога „ЗА“ штедливите сијалици"- на часовите по физика	11 месец 2018	Викторија Илиеска	Информации добиени од интернет, книги, енциклопедии
5	Изработка на рекламен материјал за идеја –ЕКО хотел во Македонија, со енергетски ефикасни материјали и производи, на часовите по Иновации	01 месец 2019	Викторија Илиеска, Валентина Зорчец - ученици од 9а одд.	Информации добиени од интернет, книги, енциклопедии
ВКУПНО				

Реализација на акцијата:

Бр.	Постигнати резултати	Индикатори	Собрани средства
1	Зголемена свесност на учениците за потребата од заштеда на електричната енергија. Збогатување на знаењата на учениците за различните видови на обновливи извори на енергија и за нивната енергетска ефикасност при заштедата на електричната енергија.	Дискусиите кои се водени со учениците на предавањата за заштеда на електрична енергија и начините за добивање на енергија преку обновливи извори, како алтернативни и нивни предности.	
2	Запознавање на родителите, вработените и учениците во училиштето со различните начини на добивање на електрична енергија (алтернативни извори) и енергетската ефикасност	Намалена потрошувачка на електрична енергија во училиштето	

Учесници во акцијата:

	Учесници	Машки	Женски
1.	Ученици	Проектот е во тек со избрани 25 ученици со сегашна возраст на 11 - 13 години	
2.	Наставници	1	4
3.	Вработени	1	4
4.	Родители	/	/
5.	Општина	/	1
6.	Соработници	1	2
7.	Останати учесници	/	/
ВКУПНО			

Медиумска покриеност:

Медиум	Број на испратени соопштенија	Број на објави	Број на гостувања	Број на присутни медиуми
Електронски медиуми	/	4	/	/
Веб-страница	www.ecologic.mk , http://www.ecologic.mk/Default.aspx#p=7066 , http://oukolenedelkovski.edu.mk/description.php?id=34 , http://oukolenedelkovski.edu.mk/description.php?id=35 , https://www.youtube.com/watch?v=favUqQ3lQYo			

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА

Акција: 22.03.2019 - СВЕТСКИ ДЕН ЗА ЗАШТИТА НА ВОДИТЕ

Цел на акцијата: Едукација на учениците за значењето на водата за здравјето на луѓето, за која преку креативен, теоретски и практични примери учениците ќе се запознаат и ќе научат колкаво е значењето на безбедната вода за нашето здравје и како да ја штедиме водата. Во текот на презентацијата учениците го објаснија значењето на чистата вода за здравјето на луѓето. На крајот од презентацијата учениците одговараа на поставени квиз-прашања и се здобија со основните сознанија за значењето на водата за здравјето на луѓето и за состојбата со безбедна вода во Светот и кај нас.

Опис:

Учениците заедно со одговорните наставници изведувајќи разни активности по повод Светскиот ден за заштита на водите ја развиваат свеста за заштита на водите од загадување. Колку повеќе ја почитуваме водата и колку повеќе ќе се грижиме за ресурсите на безбедна вода за пиење, таа толку повеќе ќе ни врати. БЕЗ ВОДА НЕМА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ!

Подготовка на акцијата

Бр.	Активности	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1.	Презентација во Power Point на тема - "Заштита на водите"	22.03.2019	Виолета Јаноска - ученици од 9б одд.	Информации добиени од интернет-линкови, енциклопедии....
2.	Изработка на флаери за " Штедење на водата "	22.03.2019	Љупка Андреева 5а	Информации добиени од интернет-линкови, енциклопедии....
3.	Дебата на тема "Нејзиното височество - ВОДАТА" на часовите по Природни Науки, а целта да покаже дека доволните количини вода и квалитетна вода може да го сменат животот и егзистенцијата на луѓето, бидејќи според статистиките повеќе од 1/3 од училиштата во земјите во развој немаат пристап до чиста вода за пиење и за хигиена.	22.03.2019	Тодорка Несторовска 6а/ б/в	Информации добиени од интернет-линкови, енциклопедии....

Реализација на акцијата:

Бр.	Постигнати резултати	Индикатори
1.	Изработка на цртежи на тема - "Водата и околината"	Ликовни творби
2.	Изработка на проект на хамер	Изработени 2 хамери
3.	Изработка на ЕКО пано со пораки за штедење и рационално користење на водата	Изработени пораки
4.	Изработка на флаери	Изработени флаери
5.	Напредок во ликовно изразување, како инспирација теми поврзани со развивање на еколошката свест	Ликовни творби / цртежи

Учесници во акцијата:

	Учесници	Машки	Женски
1.	Ученици	12	9
2.	Наставници	2	14
3.	Вработени	/	2
4.	Родители	/	/
5.	Општина	1	3
6.	Соработници	/	/
7.	Останати учесници	/	/
ВКУПНО		15	28

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА

Акција: 30.03.2019 - ЧАСОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА - ИСКЛУЧЕТЕ ГИ СВЕТЛАТА ВО 21:30 часот

Цел на акцијата: Денес го одбележуваме часот на планетата Земја, која е најголема волонтерска акција со еколошки карактер, која има цел преку симболично исклучување на осветлувањето во период од 1 час да се испрати силна порака за спас на планетата Земја.

Опис:

Учениците преку практичен пример ќе се запознаат и ќе го осознаат значењето на електричната енергијата и енергијата како општ поим. Учениците ќе можат самите да ја осознаат и увидат важноста на електрична енергија за планетата Земја и бенефициите за животната средина, како и развивање на свеста за намалување на потрошувачката и заштедата на електрична енергија.

Подготовка на акцијата

Бр.	Активности	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1.	Презентација во Power Point по предметот Информатика на тема - "ЗАШТЕДА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА "	30.03.2019	Валентина Зорчец 7а	ЛЦД проектор, компјутер, информации добиени од интернет - линкови...

Реализација на акцијата:

Бр.	Постигнати резултати	Индикатори
1.	Зголемена свесност на учениците за потребата од заштеда на електричната енергија	Дискусии кои се водени со учениците на предавањата за заштеда на електрична енергија
2.	Запознавање на вработените и учениците во училиштето со различните начини за штедење на електричната енергија	Намалена потрошувачка на електрична енергија во училиштето

Учесници во акцијата:

	Учесници	Машки	Женски
1.	Ученици	4	12
2.	Наставници	/	2
3.	Вработени	1	1
4.	Родители	/	/
5.	Општина	2	4
6.	Соработници	/	/
7.	Останати учесници	/	/
ВКУПНО		7	19

10. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА

Акција: 22.04.2019 - ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

Цел на акцијата: Оваа година со најразлични активности ќе му се даде значење на овој ден во 175 држави ширум светот. Исто така, и во нашата држава ќе биде спроведена масовна еколошка акција, со цел подигнување на еколошката свест особено кај помладата популација уште од најрана возраст за сопствената одговорност за своето место на живеење - планетата Земја (преку намалување на емисијата на стакленички гасови, зголемување на енергетската ефикасност и поголемо користење на обновливи извори на енергија).

Опис:

Во одбележувањето на Светскиот ден на планетата Земја, учениците од одделенска настава земаа учество во ликовниот конкурс во самото училиште на тема – "Да ја чуваме нашата планета", а учениците од 9 одд. изработија презентација во Power Point на тема -"Стаклена Градина, Извори на енергија и Енергетски ефикасни производи"

Подготовка на акцијата

Бр.	Активности	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1.	Соопштување за ликовен конкурс на дадена тема	23.04.2019	Одделенски наставници од 1 - 5 одд.	Хартија, Интернет, бои
2.	Презентација во Power Point на тема - Стаклена Градина, Извори на енергија и Енергетски ефикасни производи	23.04.2019	Викторија Илиеска - ученици од 9б одд.	ЛЦД проектор, интернет линкови, компјутер

Реализација на акцијата:

Бр.	Постигнати резултати	Индикатори
1.	Одржување на ликовен конкурс, каде низ креативност учениците добиваат знаења од еколошки теми	Пофалници за добиени I, II и III награда за најдобрите ученици, но и за тие кои земаа учество.
2.	Ликовна изложба на цртежи - Еко пано	Подигање на Еко-свест за начините како ние самите да се грижиме за планетата на која живееме, твориме, развивање на критичко мислење, учење на тоа како да влијаат учениците на повозрасните во секојдневните позитивни навики.

Учесници во акцијата:

	Учесници	Машки	Женски
1.	Ученици	19	31
2.	Наставници	/	22

3.	Вработени	/	/
4.	Родители	/	/
5.	Општина	/	/
6.	Соработници	/	/
7.	Останати учесници	/	/
ВКУПНО		19	53

11. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА

Акција: 15.05.2019 - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН ЗА ЗАШТИТА НА КЛИМАТА

Цел на акцијата:

- Продолжување на соработката со НВО-ПАКОМАК
- Одбележување на 15 Мај - Меѓународен ден за заштита на климата
- Здобивање на знаење за одделно собирање на отпадоците од пакување и придобивките за сите нас, градот, во кој живееме, животната средина и општеството како целина;
- Создавање на личен позитивен однос кон одделното собирање на отпадот, зачувување на чистотата и заштита на животната средина;
- Формирање на навики за секојдневно одговорно однесување на децата кон нашата околина, луѓето околу нас и светот во кој живееме;
- Мотивирање на децата за активно однесување и пренесување на наученото меѓу пријателите и во семејната средина.

Опис:

Главна цел - едукација на учениците за придобивките од селектирање на отпадот и негово рециклирање, подигнувањед на свеста за поголема грижа за Земјата, единствениот дом кој го имаме (зачувување на природата, водата за пиење, шумите и други ресурси). Главно мото е дека човекот мора да го смени своето однесување и да престане да ги уништува сите богатства и убавини на земјата.

Подготовка на акцијата

Бр.	Активности	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1.	Продолжување на соработката со ПАКОМАК (донација за течен сапун и собирање на пластична ПЕТ амбалажа)	Во текот на целата учебна година	Одделенски наставници Класни раководители, Виолета Јаноска	
2.	Избор на одделение и ученици од страна на самото училиште, кои собрале најмногу пластични шишиња според статистика водена од одговорниот наставник	Од Септември 2018 до Јуни 2019	Виолета Јаноска	
3.	Презентација во Power Point на тема - "Глобално затоплување"	15.05.2019	Виолета Јаноска - ученици од 9б	

4.	Изработка на еко-пано со пораки за бенифитите од рециклирање на потрошени батерии	Од 10.05. - 15.05.2019	Лилјана Савиќ - ученици од 8 и 9 одделение	Хамер, бои, фломастери, слики од интернет
5.	Изработка на постер на тема- "Колку време и треба на природата, да разгради производ што ќе го заборавете на излет "	Од 10.05. - 15.05.2019	Лилјана Савиќ - ученици од 8 и 9 одделение	Хамер, бои, фломастери, слики од интернет

Реализација на акцијата:

Бр.	Постигнати резултати	Индикатори
1.	Изведена едукација за одделно собирање и употреба на отпадоците од пакување и заштита на животната средина	<ul style="list-style-type: none"> - Здобивање на знаење за одделно собирање на отпадоците од пакување и придобивките за сите нас, градот, во кој живееме, животната средина и општеството како целина; - Создавање на личен позитивен однос кон одделното собирање на отпадот, зачувување на чистотата и заштита на животната средина; - Формирање на навики за секојдневно одговорно однесување на децата кон нашата околина, луѓето околу нас и светот во кој живееме; - Мотивирање на децата за активно однесување и пренесување на наученото меѓу пријателите и во семејната средина.

Учесници во акцијата:

	Учесници	Машки	Женски
1.	Ученици	24	10
2.	Наставници	/	2
3.	Вработени	/	/
4.	Родители	/	/
5.	Општина	/	/
6.	Соработници	2	/
7.	Останати учесници	/	/
ВКУПНО		26	12

12. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА

Акција: Активности во општина Центар - собирање и рециклирање на отпад

Цел на акцијата: проширувања на знаењата за отпад и правилно ракување со истиот, зголемување на свесноста за вистинската вредност на отпадот како збир на ресурси и нивно понатамошно процесуирање (намалување, повторна употреба, рециклирање и слично), поттикнување на позитивен однос кон чиста и здрава животна средина, јакнење на заедништвото, взаемната доверба и одговорноста.

Опис:

Во акцијата зедоа учество учениците од (9а и 7а), вработени од училиштето, и претставници од општина Центар со градоначалникот. На учениците и на вработените од училиштето и општината им беа поделени ракавици и вреќи за собирање и рециклирање на отпадот. Во оваа работна акција се собра одредена количина отпад кој потоа беше адекватно одложен во соодветен контејнер.

Подготовка на акцијата

Бр.	Активности	Време на реализација	Одговорен	Потребни средства
1	Да се спознае важноста за зачувување на животната средина во која живееме и начините како да ја заштитиме од загадување, се со цел обезбедување на чиста и здрава средина за живеење.	14.06.2019	Општина Центар	/
ВКУПНО				

Реализација на акцијата:

Бр.	Постигнати резултати	Индикатори	Собрани средства
1	Подигање на свеста кај учениците и вработените за одржување на здрава средина преку собирање на пластика, хартија и стакло	Создавање на личен позитивен однос кон зачувување на чистотата и заштита на животната средина	
2	Да се изнајде најсоодветен начин на целосно рециклирање на хартијата и продажба на пластиката	Мотивирање на децата за активно однесување и пренесување на наученото меѓу пријателите и во семејната средина.	
3	Да се информира и инволвира јавноста за корисната употреба на стари материјали	Формирање на навики за секојдневно одговорно однесување на децата кон нашата околина, луѓето околу нас и светот во кој живееме	

Учесници во акцијата:

	Учесници	Машки	Женски
1.	Ученици	26	28
2.	Наставници	2	3
3.	Вработени		
4.	Родители		
5.	Општина	3	2
6.	Соработници		

7.	Останати учесници		
ВКУПНО		31	33

Медиумска покриеност:

Медиум	Број на испратени соопштенија	Број на објави	Број на гостувања	Број на присутни медиуми
Радио				
Телевизија				
Електронски медиуми				
Печатени медиуми				
Интерно гласило				
Веб-страница				
Информатор на општината	1	1		

Одговорен наставник
Виолета Јаноска

4. Годишен извештај од реализираните активности од проектот „Меѓуетничка интеграција во македонскиот образовен систем“

ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје од учебната 2013/2014 год. е вклучено во ПМИО (Проект за меѓуетничка интеграција во образованието) во организација на МОН и Македонскиот центар за граѓанско образование и активностите ги реализира со партнер училиштето „Тефејуз“ Општина Чаир.

Ностители на реализацијата на овој проект во нашето училиште се:

- Пепица Павлова – одделенски наставник (координатор)
- Светлана Масларевска – директор (член)
- Биљана Јованова – педагог (член)
- Филип Стојковиќ – наставник по историја (член)
- Славица Алексова – наставник по хемија (член)
- Весна Џатевска – одделенски наставник (член)

Во месец **август** членовите на СИГ – тимот изработија Годишно глобално планирање кое беше дел од Годишната програма на училиштето.

На **24.08.2018** год. се одржа првиот состанок на членовите на тимот со следниов

Дневен ред

1. Договор за реализирање на активности.
2. Договор за изработка на листа на самостојни и заеднички активности
3. Договор за реализирање на работна средба со членовите на СИТ-от од партнер училиштето за усогласување на заеднички активности.

Записник

По однос на првата точка членовите се договорија активностите да продолжат и во тековната 2018/2019 година, како и да бидат вклучени поголем број на ученици.

По однос на втората точка членовите предложија различни активности и беше решено на следната средба заедно со членовите од партнер училиштето да се образложат активностите и заеднички да направат план за реализација.

По однос на третата точка беше договорено да се одржи средба на 19.09.2018 заедно со членовите на партнер училиштето.

На **19.09.2018** год. се одржа вториот состанок на членовите на тимот со следниов

Дневен ред

1. Договор за реализирање на активности.
2. Договор за следна средба.

Записник

По однос на првата точка членовите ги договорија активностите за тековната 2018/2019 година, и тоа:

- заеднички литературен и ликовен натпревар на учениците од првите оделенија на тема“Моето училиште“-октомври
- заедничка презентација „Модна ревија од материјал што се рециклира“-ноември
- заедничка презентација „Прослава на Нова Година“(активност на историската секција)-декември

-натпревари во спортски вештини, Кошаркарски натпревар и Шаховски натпревар (натпревари по повод недела на активности за Патронот на училиштето)-април

По однос на втората точка членовите се договорија следната средба да се одржи 31.10.2018

На **31.10.2018** год. се одржа третиот состанок на членовите на тимот со следниов

Дневен ред

- 1.Извештај од реализирана заедничка активност
- 2.Договор за следна активност
- 3.Договор за следна средба

Записник

По однос на првата точка членовите поднесоа извештај за реализираниот литературен и ликовен натпревар на учениците од првите и одделенија на тема: „Моето училиште“ и беше заклучено дека овие активности ја зголемуваат самодовербата на учениците но и развиваат самокритичко мислење.

По однос на втората точка членовите се договорија за следната активност „Модна ревија од материјал што се рециклира“ да се одржи на 21.11.2018.

По однос на третата точка беше договорено следната средба да се одржи на 21.11.2018.

На **21.11.2018** год. се одржа четвртиот состанок на членовите на тимот со следниов

Дневен ред

- 1.Извештај од реализирана заедничка активност
- 2.Договор за следна активност
- 3.Договор за следна средба

Записник

По однос на првата точка членовите поднесоа извештај за реализираната активност „Модна ревија од материјал што се рециклира“ и беше заклучено дека активноста беше многу успешна, беа презентирани фустани и сукњи од материјали што можат да се рециклираат а учениците со особено задоволство ги изработуваа. Овие активности ја зголемуваат самодовербата на учениците но и развиваат самокритичко мислење.

По однос на втората точка членовите се договорија за следната активност „Прослава на Нова Година“-активност на историската секција да се одржи на 19.12.2018.

По однос на третата точка беше договорено следната средба да се одржи на 10.04.2019.

На **10.04.2019** год. се одржа четвртиот состанок на членовите на тимот со следниов

Дневен ред

1. Извештај од реализирана заедничка активност
2. Договор за следна активност
3. Договор за следна средба

Записник

По однос на првата точка членовите поднесоа извештај за реализираната активност „Прослава на Нова Година“ и беше заклучено дека активноста беше многу успешна, беа презентирани различни видови на храна и беа пуштани различни видови на музика, а учениците со особено задоволство се забавуваа и играа на различните видови на музика. Овие активности ја зголемуваат самодовербата на учениците но и развиваат самокритичко мислење.

По однос на втората точка членовите се договорија за следната активност „Спортски натпревари по повод патронот на училиштето “-заедничка активност на учениците од двете партнер училишта и се договорија активност да се одржи од 22 до 25.04.2019.

Во однос на третата точка беше договорено следната средба да се одржи на 29.05.2019 год.

На **29.05.2019** год. се одржа петтиот состанок на членовите на тимот со следниов

Дневен ред

1. Извештај од реализирана заедничка активност
2. Договор за следна средба

Записник

По однос на првата точка членовите поднесоа извештај за реализираната активност „Спортски натпревари по повод патронот на училиштето“и беше заклучено дека активноста беше многу успешна, беа одржани различни натпревари во кошарка, влечење на јаже, шах,со мешани екипи од двете партнер училиште а учениците со особено задоволство се забавуваа. Овие активности ја зголемуваат самодовербата на учениците но и развиваат самокритичко мислење.

Во однос на втората точка беше договорено следната средба да се одржи на 26.08.2019 год.

5. План за заштита и спасување од природни катастрофи и незгоди

1. Опис и локација

ООУ "Коле Неделковски" – Скопје се наоѓа во централното градско подрачје во Дебар Маало на ул."Антоние Грубишиќ" бр. 8 во непосредна близина на Министерството за култура и Градски парк, помеѓу бул. "Партизански Одреди" и бул. "Илинден".

2. Технички опис

Училиштето е тврда градба од 1958 год. со подрум, приземје и два ката. Во училиштето има вкупно 20 училници и фискултурна сала. Вкупната квадратура на училиштето е 2379 м².

Во училиштето има вкупно 645 ученици, 54 вработени. Училиштето не располага со сопствено возило.

- Во подрумскиот дел има :
 - една училница
 - училишна кујна
 - подрумска просторија (пумпи за парно греење)
- На приземје има :
 - седум училници
 - фискултурна сала
 - две соблекувални
 - два тоалета
 - просторија за техничкиот персонал
- На првиот спрат има :
 - шест училници
 - два тоалета
 - наставничка канцеларија
 - канцеларии за директор, педагог и секретар
 - тоалет за наставници
 - помошна просторија по ликовно
- На вториот спрат има :
 - шест училници
 - библиотека
 - два тоалета
 - архива

- Во училиштето има:
 - хидрантна мрежа – 4 хидранти
 - ПП апарати – 8
 - громобранска инсталација за која има А-тест

Квадратурата на училишниот двор е 2167 м².

Подот во физкултурната сала е паркет, а подот во сите училници е ламинат. Ходниците се обложени со терацо, а тоалетите и помошната кујна со плочки.

Прозорците во училишната зграда се ПВЦ освен во наставничката канцеларија каде што се дрвени.

Училиштето е приклучено на централното греење на град Скопје.

Електричната инсталација во училиштето е од 2013 год.

Осветлувањето во целото училиште е неонско.

3. Мерки на загроеност

- Мозни претпоставки од пожар
 - заборавени електрични апарати во училишната зграда т.е од кујната во училиштето;
 - пожар предизвикан од дефект на компјутер или ТВ приемник;

Исто така, доколку дојде до пожар опасноста е поголема затоа што во училниците има ламинатен под, а подот во физкултурната сала е паркет. Сето тоа би го распламтило пожарот повеќе.

- Мозни претпоставки од поплави
 - излевање на браната Матка, браната Козјак и браната во изградба Св. Петка;
 - излевање на реката Вардар;
 - пукање на водоводни цевки и цевки од топлификација;

Со излевање на браната Матка, браната Козјак и браната во изградба Св. Петка водостојот на р.Вардар би се зголемил и тоа би довело до излевање на р. Вардар (училиштето се наоѓа на 500м од р. Вардар).

Пукањето на водоводните цевки и хидрантната мрежа може да предизвика поплава во училиштето, но и појава на електрицитет и пожар во училиштето.

- Можности од епидемии
 - жаришта на епидемија;
 - загадена вода;

Училиштето може да биде жариште на епидемија затоа што во него учат голем број ученици, а исто така во текот на денот има и голема фреквенција на родители кои ги носат и ги земаат своите деца.

- Проценка на загрозеност од земјотрес

Училиштето "Коле Неделковски" – Скопје е цврста градба без статички податоци на издржливост. Скопската Котлина и градот Скопје се трусна површина каде се јавуваат повремени потреси.

Со оглед на тоа што училиштето се наоѓа во Општина Центар која според картата на сеизмичка активност се наоѓа во 8-ми и 9-ти степен на сеизмичка активност, се карактеризира со висок степен на загрозеност од земјотреси.

- Загрозеност од воени дејствија

Во случај на воени дејствија Општината Центар е од прв степен на загрозеност бидејќи сите објекти од витално значење се наоѓаат токму во оваа општина. Од ова произлегува дека и ние како училиште во случај на авионско бомбардирање и друг вид напади би биле загрозени од ваков вид на дејствија.

План за заштита и спасување

Планот за заштита и спасување опфаќа три фази:

1. Превентивни мерки и активности
2. Оперативни активности
3. Отстранување на последици

➤ Превземени мерки во случај на пожар

По појава на пожар во училишната зграда или фискултурната сала најпрво лицата од вработените кои се задолжени за гасење (обезбедувањето, хаусмајсторот, наставникот по ОТП) настапуваат со гасење на истиот, а во исто време хаусмајсторот ја исклучува електричната инсталација т.е доводот на електрична енергија.

Доколку одговорните за гасење пожар не можат да го изгасат, секретарот на училиштето или друго лице ја известува ПП - единица на град Скопје. Во тој случај се прави евакуација на учениците и вработените (секој наставник со својата паралелка).

Потоа се врши обесчадување на просториите со отворање на прозорци и врати таму каде што е најпотребно доколку е можно за да не дојде до распламтување на огнот.

Ова обесчадување е важно затоа што огнот ретко убива, додека чадот најчесто доведува до гушење.

➤ Превземени мерки во случај на поплави

Во случај на поплава во внатрешноста на објектот се евакуираат учениците од местото каде што е јавена оваа појава.

Во случај на пукање на браната Матка треба да се контактира со Локалната самоуправа Центар. Исто така се исклучува електричната инсталација.

➤ Превземени мерки во случај на земјотрес

- организирана евакуација на ученици без паника;
- одредување безбедно место;
- дефинирање правци на евакуација;
- одредување зборно место;

Врз основа на проценка во случај на земјотрес не смее да има паника, треба да останеме на местото таму каде што сме се нашле, на некоја безбедана позиција: под клупа, во ќошот на училницата, под касата на вратата и др. места. По завршување на тресењето веднаш се напушта училиштето и се оди на зборното место одредено со мерката евакуација, а тоа е училишниот двор.

Доколку дојде до рушење на објектот единицата која е формирана од страна на училиштето веднаш почнува со претрага по повредени и преживеани .

Давање прва медицинска помош – ќе се даде на сите лица со сите средства со кои располага училиштето, а доколку некој е со потешки повреди веднаш ќе се префрли во болница.

Училиштето не располага со сопствено возило.

➤ Превземени мерки во случај на воени дејствија

Во случај на воени дејствија учениците и вработените би се засолниле во училишниот подрум. Потоа би се контактирало со единиците на Локалната самоуправа за понатамошни инструкции.

➤ Превземени дејствија во случај на епидемија

- редовно евидентирање на отсутните ученици;
- давање насоки за заштита од епидемија;
- редовно проветрување на просториите;
- зајакната хигиена во училиштето (чистење на училниците, ходниците, тоалетите, кваките на вратите и клупите со дизентал);
- редовна дезинфекција на училиштето, задолжително два пати годишно, а по потреба и повеќе пати во текот на годината;
- контактирање со Локалната самоуправа и Центарот за јавно здравје;

➤ Евакуација

- напуштање на објектот од местото што е најпогодено од елементарната непогода;
- секој наставник е одговорен за класот во кој се затекнал;
- обезбедувањето или хаус-мајсторот е должен да провери дали некој останал. Ова се прави доколку е можно.

Во училиштето учат 645 ученици.

Во училиштето има 54 вработен.

Училиштето не располага со сопствено возило.

Контакт телефонски броеви:

078 427-266 Светлана Масларовска - директор

078 427-233 Лилјана Алексовска - секретар

076 423-988 Никола Пападинов - хаус-мајстор

Тим кој учествувал во изработката на Годишниот извештај:

- Светлана Масларевска – директор,
- Билјана Јованова – педагог,
- Марија Т. Блажевска – психолог,
- Валентина Зорчец – наставник по информатика,
- Виолета Јаноска – наставник по географија,
- Филип Стојковиќ – наставник по историја,
- Радмила И. Стојановска – наставник по македонски јазик,
- Славица Алексова – наставник по хемија,
- Слободанка Гочевска – одделенски наставник.

24.06.2019 г.

мп

Директор

Скопје

Масларевска Светлана

Претседател на училишен одбор

Стојковиќ Филип